

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос  
на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост,  
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike  
përqimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

Бр.-нр. 01-5041/2  
27.10 2025 год. vit.  
Скопје-Шkup

**НОМАГАС АД Скопје**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2024 и  
Извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<b>Страна</b>
Извештај на независниот ревизор	1 – 3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промените во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 24
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### ДО СОПСТВЕНИКОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО НОМАГАС АД СКОПЈЕ

#### *Извештај за ревизијата на финансиските извештаи*

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (4 до 24) на Акционерското друштво НОМАГАС АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и извештај за сеопфатна добивка, извештај за промените во главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Основа за мислење со резерва*

- 1) Како што е обелоденето во белешката 11 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2024 година, данокот на добивка изнесува 9,384 илјади денари, при чија пресметка е вклучено намалување на даночната основа за износ од 72,226 илјади денари по основ на донесена одлука од страна на собранието на акционери од 27 август 2024 година за распределба на добивката остварена во 2023 година. Притоа како што е наведено во параграфот "Останати прашања", единствениот акционер на Друштвото донел одлука за неодобрување на Годишната сметка за 2023 година, неодобрување на Финансиските извештаи за 2023 година, и неодобрување на Годишниот извештај за работењето за 2023 година. Врз основа на претходно наведеното, Друштвото го потценило износот на пресметан данок на добивка за износ од 7,223 илјади денари, а за истиот износ е преценета нето добивката за 2024 година.


(продолжува)

## knowing you.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global е глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

Крестон Македонија дооел  
ул. Пандил Шишков бр.5-1/45, 1000 Скопје,  
Република Северна Македонија  
ДБ МК403202252493 | ЕМБС 7569530  
+389 79 263 220  
kreston.mk | info@kreston.mk

Независна членка на Kreston Global  
која е член на Forum of Firms

 MEMBER OF THE  
FORUM OF FIRMS

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### ДО СОПСТВЕНИКОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО НОМАГАС АД СКОПЈЕ (продолжение)

- 2) Како што е обелоденето во белешката 12 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2024 година, земјиштето, недвижностите и опремата изнесуваат 13,750,008 илјади денари и вклучуваат вложувања во тек во износ од 11,900,684 илјади денари. Во овој износ се вклучени затезни камати кои произлегуваат од ненавремено подмирување на долговите по основ на кредит во износ од 520,054 илјади денари, од кои делот кој се однесува на 2024 година изнесува 10,391 илјади денари. Врз основа на претходно наведеното, Друштвото ја преценило добивката за годината во износ од 10,391 илјади денари и акумулираната добивка за износ од 509,663 илјади денари.
- 3) Како што е обелоденето во белешката 13 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2024 година залихата изнесува 298,753 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури за проверка на движењето на залихата на материјали, потврдивме дека најголем дел од залихата на материјали во износ од 251,468 илјади денари нема движење во годината. Ова претставува индикатор за можно обезвреднување на залихата за кое ние не бевме во состојба да утврдиме дали и во колкав износ треба да се намали вредноста на залихата со цел прикажување по пониската од набавната и нето реализационата вредност, согласно барањата на Меѓународниот сметководствен стандард 2 – Залихи и не бевме во состојба да ги потврдиме корекциите кои би биле неопходни во однос на евидентираните залихи и на елементите кои го сочинуваат извештајот за сеопфатна добивка.
- 4) Друштвото во придружните финансиски извештаи не изврши обелоденување на последователните настани, согласно "МСС 10 Настани по периодот на известување" за следните настани:
- Друштвото на 7 мај 2025 година потпишало договор за изградба на систем за пренос на гас за проектот за поврзување на интерконекторот помеѓу Р. Грција и РС. Македонија со изведувачот Репид Билд доо Куманово. Овој договор е финансиран преку заем за финансирање на Проектот за регионална гасификација со Европската банка за обнова и развој во износ до 98,600,000 евра.
  - На 12 јуни 2025 година е донесен Указ за прогласување на законот за претворање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори во траен влог во АД за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост. На 28 јули 2025 година Комисијата за Хартии од вредност донела Решение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда, при што се издадени 1,221,586 обични акции во вредност од 122,158,600 евра односно 7,530,955,531.4 денари. Со оваа трансакција, единствениот сопственик, Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини поседува вкупно 1,838,264 обични акции.

#### *Мислење со резерва*

Според наше мислење, освен за ефектите наведени во параграфот "Основа за мислење со резерва", финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Акционерското друштво НОМАГАС АД Скопје на ден 31 декември 2024 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

#### *Обрнување на внимание*

Придружните финансиски извештаи се подготвени по претпоставка дека Друштвото ќе продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет. Обрнуваме внимание на белешка 2.2, каде е наведено дека тековните обврски на Друштвото се поголеми од тековните средства за 3,903,772 илјади денари. Оваа состојба произлегува од не плаќањето на ратите согласно Договорите за кредити, каде согласно договорот за кредит, доколку должникот не врши навремена отплата на долгот согласно утврдената динамика, односно не исплати три последователни рати, целокупниот долг се смета како достасан во вкупен износ од 5,099,504 илјади денари. Како што е наведено во белешка 2.2. единствениот сопственик на Друштвото целокупниот долг кон Министерството за финансии го трансферира од заем во влог, и оваа процедура последователно е завршена во текот на 2025 година.

Нашето мислење не е модификувано во однос на ова прашање.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### ДО СОПСТВЕНИКОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО НОМАГАС АД СКОПЈЕ (продолжение)

#### *Останати прашања*

На Собранието на акционери одржано на 27 август 2024 година единствениот акционер, Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини на Република Северна Македонија донел одлуки за неодобрување на Годишната сметка за 2023 година, неодобрување на Финансиските извештаи за 2023 година, и неодобрување на Годишниот извештај за работењето за 2023 година. Притоа, единствениот акционер не дал образложение за донесувањето на ваквите одлуки. Дополнително извештајот на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2023 година не бил разгледан и одобрен од страна на Собранието на акционери.

#### *Извештај за други правни и регулаторни барања*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (Прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (Прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија.

Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

Крестон Македонија доел Скопје



Тортевски Ненад  
Овластен ревизор  
Управител

Скопје  
14 октомври 2025 година



Тортевски Ненад  
Овластен ревизор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**Година што завршува на 31 декември 2024**  
**(Во илјади денари)**

	Белешка	2024	2023
Приходи од пренос на гас	5	427,438	412,100
Останати приходи	6	58,358	32,104
		<u>485,796</u>	<u>444,204</u>
Потрошени материјали	7	(62,185)	(23,510)
Трошоци за вработените	8	(91,600)	(83,060)
Трошоци за амортизација	12	(116,963)	(133,546)
Останати трошоци	9	(65,664)	(117,066)
		<u>(336,412)</u>	<u>(357,182)</u>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b><u>149,384</u></b>	<b><u>87,022</u></b>
Финансиски расходи, нето	10	(158)	(1,856)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b><u>149,226</u></b>	<b><u>85,166</u></b>
Данок на добивка	11	(9,384)	(9,139)
<b>Нето добивка за годината</b>		<b><u>139,842</u></b>	<b><u>76,027</u></b>
Останата сеопфатна добивка по оданочување		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b><u>139,842</u></b>	<b><u>76,027</u></b>
Заработувачка по акција (во денари по акција)	24	226.77	123.28

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи беа усвоени од страна на одборот на директори на Друштвото на 12 март 2025 година.

Одобрено од:

Мухамет Елмази  
Извршен директор



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2024 година**  
**(Во илјади денари)**

	Белешка	2024	2023
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	12	38	60
Земјиште, недвижности и опрема	12	13,750,008	13,682,726
		<u>13,750,046</u>	<u>13,682,786</u>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	13	298,753	298,207
Побарувања од купувачи	14	138,301	112,845
Депозити	15	102,861	29,160
Останати побарувања	16	5	14,083
Пари и парични еквиваленти	17	1,332,401	1,299,198
		<u>1,872,321</u>	<u>1,753,493</u>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b><u>15,622,367</u></b>	<b><u>15,436,279</u></b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>			
Акционерски капитал	18	3,783,530	3,783,530
Законски резерви		79,412	75,611
Акумулирана добивка		235,199	99,158
<b>Вкупно главнина</b>		<u>4,098,141</u>	<u>3,958,299</u>
<b>Долгорочни обврски</b>			
Долгорочни кредити	19	1,496,426	1,670,429
Државна поддршка	21	4,251,707	4,251,707
		<u>5,748,133</u>	<u>5,922,136</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	20	49,095	38,513
Краткорочни кредити	19	5,603,985	5,419,592
Останати обврски	22	123,013	97,739
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<u>5,776,093</u>	<u>5,555,844</u>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b><u>15,622,367</u></b>	<b><u>15,436,279</u></b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**Година што завршува на 31 декември 2024**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Акционерски капитал</u>	<u>Законски резерви</u>	<u>Акумулирана добивка</u>	<u>Вкупно</u>
<b>Состојба на 1 јануари 2023</b>	<b>3,579,274</b>	<b>75,611</b>	<b>86,630</b>	<b>3,741,515</b>
Добивка за годината	-	-	76,027	76,027
Зголемување на главнина	204,256	-	-	204,256
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2023</b>	<b><u>3,783,530</u></b>	<b><u>75,611</u></b>	<b><u>99,158</u></b>	<b><u>3,958,299</u></b>
Добивка за годината	-	-	139,842	139,842
Пренос во законски резерви	-	3,801	(3,801)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2024</b>	<b><u>3,783,530</u></b>	<b><u>79,412</u></b>	<b><u>235,199</u></b>	<b><u>4,098,141</u></b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2024**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешки</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
Добивка пред оданочување		149,226	85,166
Коригирана за:			
Амортизација		116,963	133,546
Кусоци и загуби на гас		19,114	61,516
Расходи за камати, нето		147	1,856
<b>Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал</b>		<b><u>285,450</u></b>	<b><u>282,084</u></b>
Зголемување на залихите		(19,660)	(60,824)
Зголемување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		(91,179)	(52,686)
Зголемување на обврските кон добавувачи и останатите обврски		35,856	84,987
<b>Парични текови генерирани од оперативни активности</b>		<b><u>210,467</u></b>	<b><u>253,561</u></b>
Платени камати, нето		(147)	(1,856)
Платен данок на добивка		(3,284)	(14,447)
<b>Нето парични текови генерирани од оперативни активности</b>		<b><u>207,036</u></b>	<b><u>237,258</u></b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема, нето		(184,223)	(403,283)
<b>Нето парични текови користени за инвестициони активности</b>		<b><u>(184,223)</u></b>	<b><u>(403,283)</u></b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Подигнати кредити		-	304,119
Камати по кредити		18,390	-
Зголемување на главнината		-	204,256
<b>Нето готовина од финансиски активности</b>		<b><u>18,390</u></b>	<b><u>508,375</u></b>
<b>Нето зголемување на пари и парични еквиваленти</b>		<b><u>33,203</u></b>	<b><u>342,350</u></b>
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		1,299,198	956,848
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот од годината</b>	17	<b><u>1,332,401</u></b>	<b><u>1,299,198</u></b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ**

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост е акционерско друштво основано од еден акционер, Министерството за економија на 14 декември 2022 година, а во текот на 2024 година сопственоста е пренесена на Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини на РСМ, со издадени 583,570 обични акции со номинална вредност од 100 евра, односно вкупен капитал од 58,357,000 евра. Дополнително во текот на 2023 година на 11 март 2023 година Владата донесе одлука за зголемување на основаната главнина за дополнителни 33,108 обични акции со номинална вредност од 100 евра, односно вкупно 3,310,800 евра. Вкупната главнина на Друштвото на 31 декември 2024 година е составена од 616,678 обични акции или вкупен капитал од 61,667,800 евра.

Главни активности на Друштвото е цевоводен транспорт.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 84 вработени лица (2023 година: 77 лица).

Друштвото е основано со спојување на две друштва АД Национални Енергетски Ресурси (НЕР) во државна сопственост и АД ГА-МА Скопје со спогодба за спојување на трговски друштва од 1 јули 2022 година со основање на ново друштво – Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост со седиште на ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, 1000 Скопје. Спојувањето на друштвата е извршено на 30 јуни 2022 година и почнувајќи од 1 јули 2022 година се смета дека зделките на друштвата ќе се сметаат дека се извршени за сметка на новото друштво. Новото друштво АД НОМАГАС Скопје е основано во централниот регистар на РСМ на 14 декември 2022 година.

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 290/2020, 215/2021 и 99/2022) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

**2.2 Принцип на континуитет**

Придружните финансиски извештаи на 31 декември 2024 година и за годината што тогаш завршува се подготвени според принципот на континуитет, односно претпоставувајќи дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во догледна иднина. На 31 декември 2024 година, тековните обврски на Друштвото се поголеми од тековните средства за 3,903,772 илјади денари. Оваа состојба произлегува поради тоа што целокупниот долг од 5,099,504 илјади денари се смета за достасан, поради не плаќањето на ратите согласно Договорите за кредити кон Министерството за финансии, каде што е наведено дека доколку должникот не врши навремена отплата на долгот согласно утврдената динамика, односно не исплати три последователни рати, целокупниот долг се смета како достасан. Друштвото во 2024 година оствари добивка од оперативното работење во износ од 139,842 илјади денари и акумулираната добивка изнесува 235,199 илјади денари. Раководството на Друштвото проценува дека овие резултати ќе се подобруваат во следниот период и дека Друштвото е во добра финансиска кондиција да ги апсорбира овие инцидентни настани.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****3.1 Признавање на приходи**

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Друштвото и доколку овие користи можат веродостојно да се измерат. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарување, намалена за одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

**3.2 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на извештајот за финансиска состојба. Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

**3.3 Наеми**

Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани праволиниски во извештајот за сеопфатна добивка за периодот на наемот.

**3.4 Користи за вработените**

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови – здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

**3.5 Даноци****Тековен данок**

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на добивката утврдена во извештајот за сеопфатна добивка коригирана за одредени непризнаени трошоци согласно законските одредби.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 година, Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочливата добивка.

**Одложен данок**

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој има веројатност дека ќе постои добивка која што ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или во кој средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.5 Даноци (продолжение)**

**Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел од трошокот; и
- за побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува од, односно се должи на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата односно обврските на датумот на извештајот за финансиска состојба.

**3.6 Материјални средства**

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и загубата поради оштетување, доколку постои.

Амортизацијата се пресметува на праволиниска основа по пропишани стапки со цел набавната вредност на недвижностите постројките и опремата да се алоцира во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Применетите годишни стапки за 2024 година се следните:

Градежни објекти	2.5%
Мерни станици	5%
Компјутерска опрема и транспортни средства	25%
Канцелариски мебел	20%
Опрема	10%

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални и нематеријални средства се елиминираат од извештајот за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се евидентира во извештајот за сеопфатна добивка.

**3.7 Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради безвреднување. На денот на билансот на состојба, нематеријалните средства се состојат од набавени компјутерски софтверски лиценци, кои се капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба. Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век со годишна стапка на амортизација од 20%.

**3.8 Залихи**

Залихите се состојат од залиха на материјали, залиха на природен гас, ситен инвентар и производство во тек која е прикажана според пониската меѓу набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите ги опфаќа сите трошоци на набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци кои се направени за доведување на залихите во нивната сегашна локација и состојба. Политиката на отпис на ситниот инвентар е 100% во моментот на ставање во употреба.

**3.9 Финансиски инструменти**

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.9 Финансиски инструменти (продолжение)**

*Побарувања од купувачи и останати побарувања*

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради оштетување кои се вклучени во останати оперативни трошоци. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплата и неисполнувањето на обврските за плаќање. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата не е веројатна или врз основа на судска одлука, вонсудска спогодба или одлука донесена од страна на раководството на Друштвото. Сметководствената вредност на побарувањата се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправките се прикажува како приход.

*Пари и парични еквиваленти*

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и пари на тековни сметки во денари и странска валута. За целите на составување на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат средствата наведени погоре, кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

*Кредити*

Обврските за кредити иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за кредити последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за кредити.

*Обврски кон добавувачи и останати обврски*

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирачка набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

**4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3, Друштвото користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки кои се однесуваат на сметководствените вредности на средствата и обврските кои не се јасно видливи од други извори. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите од историското искуство како и други фактори кои се сметаат за релевантни во дадените околности. Идните вистински резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките повторно се проверуваат на континуирана основа. Повторното проверување на сметководствените проценки се признава во периодот во кој е извршена проверката доколку истата има влијание само на тој период или пак се признава во периодот на повторната проверка и во идните периоди доколку истата има влијание и врз тековниот и врз идните периоди.

Во продолжение се дадени клучните проценки кои се поврзани со идни, или други клучни извори на проценка на неизвесноста на датумот на извештајот за финансиска состојба, кои имаат ризик да предизвикаат материјално значајно коригирање на сметководствената вредност на средствата и обврските во идната финансиска година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ (продолжение)**

*Објективна вредност*

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 23.

*Корисен век на средствата*

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценетите корисни векови на средствата се прегледува на годишна основа, или во било кој момент кога ќе се постои индикација за значајна промена во употребените претпоставки.

*Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања*

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски.

Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднувањето на сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати.

**5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОС НА ГАС**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од пренос на гас	427,438	412,100
	<u>427,438</u>	<u>412,100</u>

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Отпишани обврски од минати години	-	30,451
Надомест за неутралност	44,612	-
Вишок по попис	10,484	-
Останати приходи	3,262	1,653
	<u>58,358</u>	<u>32,104</u>

**7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Потрошени материјали	5,922	5,040
Надомест за неутралност	44,612	-
Потрошен гас за сопствени потреби	7,521	14,754
Потрошена електрична енергија	1,702	1,559
Потрошено гориво	2,428	2,157
	<u>62,185</u>	<u>23,510</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2024 година

**8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Нето плати	55,843	52,154
Персонален данок и придонеси за плати	28,858	27,092
Останати трошоци за вработените	4,670	1,998
Регрес	2,229	1,816
	<u>91,600</u>	<u>83,060</u>

**9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Одржување на гасоводен систем	12,245	11,341
Загуба на гас	8,552	59,848
Кусок од попис	10,562	1,668
Интелектуални услуги	1,741	1,622
Транспортни услуги	101	699
Премии за осигурување	8,930	11,885
Трошоци за комуникациски услуги	2,676	2,540
Услуги за одржување на опрема	6,701	12,485
Комунални услуги	328	352
Наемнини	4,763	2,947
Останати услуги	488	1,122
Ангажирање лица преку агенции под договор на дело	587	1,452
Трошоци за службени патувања	455	901
Репрезентација	622	454
Надомест за членови на органи на управување	3,351	3,517
Банкарски услуги	2,240	2,110
Членарини	610	543
Данок на имот	-	99
Останати трошоци	712	1,481
	<u>65,664</u>	<u>117,066</u>

**10. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ, НЕТО**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски приходи:		
Приходи од камати	65	64
Позитивни курсни разлики	15	32
	<u>80</u>	<u>96</u>
Финансиски расходи:		
Расходи за камати	(212)	
Негативни курсни разлики	(26)	(1,952)
	<u>(238)</u>	<u>(1,952)</u>
	<u>(158)</u>	<u>(1,856)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2024 година

**11. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка пред оданочување	149,226	85,166
Данок на добивка по стапка од 10%	14,923	8,517
Данок на добивка на трошоци кои се непризнати за даночни цели	1,684	622
Данок на добивка на намалување на даночната основа	(7,223)	-
<b>Данок на добивка по ефективна даночна стапка од 6.29% (2023: 10.73%)</b>	<u>9,384</u>	<u>9,139</u>

Во 2024 година, данокот на добивка се пресметува по законска стапка од 10% на утврдената добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби и износот на непризнаени трошоци за даночни цели.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2024 година

12. ЗЕМЈИШТЕ, НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Вложувања во тек	Вкупно материјални средства	Софтвер и вложувања
<b>Набавна вредност</b>						
Состојба на 1 јануари 2023	8,973	3,642,863	735,819	11,348,267	15,735,922	497,806
Набавки	-	-	-	403,233	403,233	50
Пренос	6,530	20,215	2,153	(28,898)	-	-
Отпис	-	-	(1,411)	-	(1,411)	-
Состојба на 31 декември 2023	15,503	3,663,078	736,561	11,722,602	16,137,744	497,856
Набавки	-	-	184,502	184,502	184,502	-
Пренос	-	115	6,026	(6,141)	-	-
Отпис	-	-	(405)	(279)	-	-
Состојба на 31 декември 2024	15,503	3,663,193	742,587	11,900,684	16,321,967	497,856
<b>Исправка на вредноста</b>						
Состојба на 1 јануари 2023	-	1,757,742	565,162	-	2,322,904	497,775
Трошок за годината	-	91,867	41,658	-	133,525	21.00
Отпис	-	-	(1,411)	-	(1,411)	-
Состојба на 31 декември 2023	-	1,849,609	605,409	-	2,455,017	497,796
Трошок за годината	-	92,272	24,669	-	116,941	22
Отпис	-	-	(405)	-	(405)	-
Состојба на 31 декември 2024	-	1,941,881	629,673	-	2,571,554	497,818
<b>Сметководствена вредност</b>						
на						
31 декември 2024	15,503	1,721,312	112,509	11,900,684	13,750,008	38
31 декември 2023	15,503	1,813,469	131,152	11,722,602	13,682,726	60

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**13. ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Суровини и материјали	264,254	265,930
Гас во преносниот систем	34,499	32,277
	<u>298,753</u>	<u>298,207</u>

Суровините и материјалите во вредност од 251,468 илјади денари немаат движење во текот на годината. Доминантни по својата вредност се цевките, мерните станици, колена, вентили, мерила за проток на гас, разводни ормари, ротомерачи и сл. Овие материјали се набавени со цел да се овозможи безбедно функционирање на системот за пренос на природен гас и следење на неговата работа преку телеметрискиот систем, за проширување на преносниот систем со приклучување на нови делници.

**14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Побарувања од купувачи од земјата	137,821	111,933
Побарувања од купувачи од странство	480	912
	<u>138,301</u>	<u>112,845</u>

**15. ДЕПОЗИТИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Побарувања за дадени депозити во банки	27,861	22,160
Побарувања за дадени позајмици на други субјекти	75,000	7,000
	<u>102,861</u>	<u>29,160</u>

Побарувањата за дадени депозити во банки дел во износ од 7,861 илјади денари се однесуваат на краткорочни депозити за отворање на гаранции, а остатокот од 20,000 илјади денари се однесува на депозит без намена депониран во една од комерцијалните банки.

Побарувањата за дадена позајмица во износ од 7,000 илјади денари се однесува на позајмица кон АД ЕСМ, која е вратена во текот на 2024 година и подоцна преку одлука од одборот на директори, дадена е позајмица во износ од 75,000 илјади денари, кон АД Македонска пошта, со рок на враќање од 1 година.

**16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Побарувања за данок на добивка	-	5,308
Однапред платени трошоци	-	8,775
Останати побарувања	5	-
	<u>5</u>	<u>14,083</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2024 година**

**17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Сметки во банка		
- во денари	1,328,794	1,294,327
- во странска валута	3,607	4,871
	<u>1,332,401</u>	<u>1,299,198</u>

**18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост е основано од Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини, со издадени 616,678 акции со номинална вредност од 100 евра, односно вкупен капитал од 61,667,800 евра.

**19. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**

	Во илјади денари	
	2024	2023
Долгорочни обврски по кредити	1,496,426	1,670,429
	<u>1,496,426</u>	<u>1,670,429</u>
Тековен дел на долгорочни кредити	174,003	-
Краткорочни обврски по кредити	5,410,239	5,397,824
Обврски по камата	19,743	21,768
	<u>5,603,985</u>	<u>5,419,592</u>
	<u>7,100,411</u>	<u>7,090,021</u>

Краткорочните обврски по кредити во износ од 5,410,239 илјади денари се однесуваат на повлечени средства врз основа на договор за долгорочен кредит склучен со Министерството за финансии од 11 декември 2015 година на вкупен износ од 90,000,000 евра со рок на отплата од 7 години и вклучен грејс период од 3 години, каматна стапка од 6м ЕУРИБОР + маргина од 450bps, еднократна провизија во износ од 1.50% од износот на заемот и провизија во износ од 2.47%. Во текот на 2021 година, на 14 декември 2021 година АД НЕР потпишало договор за регулирање на долг со Министерство за финансии, со кој обврските по основ на доспеани главен долг, провизија, трошоци за неискористени средства, трошоци за извршени дознаки кон странство, редовна камата, и законска затезна камата во вкупен износ од 5,099,504,308 денари со кој долгот на Друштвото се репрограмира со рок на враќање од 10 години без пресметка на редовна камата со вклучен грејс период од 18 месеци, односно отплатата кон Министерството за финансии ќе отпочне на 1 јули 2023 година. Вкупниот износ од овој кредит е прикажан како краткорочна обврска поради тоа што не се врши навремена отплата на долгот согласно утврдената динамика, односно поради тоа што не исплатени три последователни рати, целокупниот долг согласно договорот се смета како достасан во вкупен износ од 5,099,504 илјади денари.

Друштвото на 20 март 2023 година потпиша договор за регулирање на долг со Министерство за финансии, со кој обврските по основ на доспеани главен долг, провизија, трошоци за неискористени средства, трошоци за извршени дознаки кон странство, редовна камата, и законска затезна камата во вкупен износ од 1,670,429,053 денари со кој долгот на Друштвото се репрограмира со рок на враќање од 10 години без пресметка на редовна камата со вклучен грејс период од 2 години, односно отплатата кон Министерството за финансии ќе отпочне на 1 април 2025 година.

Средствата на кредитот се одобрени за инвестиции за реализација на проектот Гасификација на РМ фаза 1 - Штип - Неготино - Битола и Скопје - Тетово - Гостивар.

Во собраниска процедура се наоѓа "Предлог на закон за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори во траен влог во Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, по скратена постапка" кој ќе треба овие обврски да ги пренесе во траен влог.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**19. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)**

Друштвото во на 25 април 2024 година потпишало договор за заем за финансирање на Проектот за регионална гасификација со Европската банка за обнова и развој во износ до 98,600,000 евра. Меѓутоа до крајот на годината сеуште немаше повлекувања од овој заем. Во текот на 2025 година Друштвото потпиша договор за изведуваче на градежни работи за изградба на систем за пренос на гас за проектот за поврзување на интерконекторот помеѓу Р. Грција и РС. Македонија со изведувачот Репид Билд доо Куманово.

Заемот се доделува во две транши. Првата транша е во износ од 66,344,000 евра, а втората транша е во износ од 32,256,000 евра. Каматната стапка е варијабилна и се состои од шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за маргина од 1%. Рокот за отплата на двете транши од заемот ќе се отплаќаат во 24 полугодишни рати, на 10 јуни и на 10 декември секоја година. На 19 март 2024 година е донесен Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на проектот за регионална гасификација, кој ќе се склучи меѓу акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост и Европската Банка за Обнова и Развој со кој Република Северна Македонија го гарантира намиравањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на Проектот за регионална гасификација.

**20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Обврски кон добавувачи во земјата	47,198	34,656
Обврски кон добавувачи во странство	1,897	3,857
	49,095	38,513

**21. ДРЖАВНА ПОДДРШКА**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Државни поддршки за изградба на гасоводи	4,251,707	4,251,707
	4,251,707	4,251,707

**22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Обврски за примени аванси од земјата	16,299	1,145
Обврски за данок на додадена вредност	14,220	13,299
Обврски за данок на добивка	1,583	-
Обврски за плата и надоместоци за плата	17	26
Останати обврски	90,894	83,269
	123,013	97,739

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

**23.1. Управување со ризикот на капитал**

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на сопственикот.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Кредити	7,100,411	7,090,021
Пари и парични еквиваленти	(1,332,401)	(1,299,198)
	<u>5,768,010</u>	<u>5,790,055</u>
Капитал	<u>4,098,153</u>	<u>3,958,299</u>
Нето долг/Капитал	<u>1.41</u>	<u>1.46</u>

**23.2. Категории на финансиски инструменти**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
<b>Финансиски средства</b>		
Побарувања од купувачи	138,301	112,845
Депозити	102,861	29,160
Пари и парични еквиваленти	1,332,401	1,299,198
	<u>1,573,563</u>	<u>1,441,203</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
Кредити	7,100,411	7,090,021
Обврски кон добавувачи	49,095	38,513
	<u>7,149,506</u>	<u>7,128,534</u>

**23.3. Цели на управување со финансиски ризици**

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

**Пазарен ризик**

Ризик од курсни разлики

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на цената на природниот гас на пазарот, од каде директно влијае на утврдената цена за пренос на гас дефинирана од Регулаторната комисија за енергетика.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува со или го мери ризикот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2024 година

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.3 Цели на управување со финансиски ризици (продолжение)

**Кредитен ризик**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно работи со мал број на купувачи, за кои претходно врши анализа на нивната кредитна способност со цел минимизирање на ризикот од пласирање на средствата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачи презентирани во овие финансиски извештаи вклучува релативно мал број на комитенти. Кредитниот ризик е мал бидејќи овие комитенти имаат висок кредитен рејтинг.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	126,455	-	126,455
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	11,846	-	11,846
	<u>138,301</u>	<u>-</u>	<u>138,301</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2023 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	70,431	-	70,431
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	42,414	-	42,414
	<u>112,845</u>	<u>-</u>	<u>112,845</u>

*Недоспеани побарувања*

Недоспеаните побарувања во износ од 126,455 илјади денари (2023: 70,431 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања врз основа на издадени услуги за пренос на гас во системот.

*Доспеани, но необезвреднети побарувања*

Друштвото не изврши исправка на вредноста на доспеаните побарувања во износ од 11,846 илјади денари бидејќи побарувањата се тековни и редовно наплатливи, а кои исто така во најголем дел се наплатени до презентирање на овој извештај. Побарувањата постари од 360 дена се утужени, но истите не се исправени поради тоа очекуваниот ефект од нивна наплата е над 60% во корист на Друштвото.

Старосната структура на доспеаните, но необезвреднети побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2024	2023
До 60 дена	10,220	40,788
61 - 180 дена	-	-
181 - 360 дена	-	-
Над 360 дена	1,626	1,626
	<u>11,846</u>	<u>42,414</u>



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2024 година

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.3 Цели на управување со финансиски ризици (продолжение)

	Зголемување за 10% на МКД		Во илјади денари Намалувања за 10% на МКД	
	2024	2023	2024	2023
EUR	296,129	297,305	(296,129)	(297,305)
<b>Биланс на успех и главнина</b>	<b>296,129</b>	<b>297,305</b>	<b>(296,129)</b>	<b>(297,305)</b>

**Ликвидносен ризик**

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото има пристап до финансиски средства од обезбедени од Владата на РСМ, а преку тоа и до меѓународни кредитори со релативно ниска каматна стапка, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

Следната табела ја прикажува рочноста на финансиските обврски на 31 декември 2024 година на Друштвото:

	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3	Од 1 до 5 години	Вкупно
			месеци до 1 година		
<b>2024</b>					
Обврски кон добавувачи	49,095	-	-	-	49,095
Обврски по кредити	-	-	5,603,985	1,496,426	7,100,411
	49,095	-	5,603,985	1,496,426	7,149,506

Следната табела ја прикажува рочноста на финансиските обврски на 31 декември 2023 година на Друштвото:

	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3	Од 1 до 5 години	Вкупно
			месеци до 1 година		
<b>2023</b>					
Обврски кон добавувачи	38,513	-	-	-	38,513
Обврски по кредити	-	-	5,419,592	1,670,429	7,090,021
	38,513	-	5,419,592	1,670,429	7,128,534

23.4 **Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 декември 2024 година

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.4 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

	Сметководствена вредност		Во илјади денари Објективна вредност	
	2024	2023	2024	2023
<b>Финансиски средства</b>				
Побарувања од купувачи	138,301	112,845	138,301	112,845
Депозити	102,861	29,160	102,861	29,160
Пари и парични еквиваленти	1,332,401	1,299,198	1,332,401	1,299,198
	<u>1,573,563</u>	<u>1,441,203</u>	<u>1,573,563</u>	<u>1,441,203</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за кредити	7,100,411	7,090,021	7,100,411	7,090,021
Обврски кон добавувачи	49,095	38,513	49,095	38,513
	<u>7,149,506</u>	<u>7,128,534</u>	<u>7,149,506</u>	<u>7,128,534</u>

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски.

Побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност е еднаква со нивната евидентирана вредност поради краткорочното доспевање. Објективната вредност на паричните средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната евидентирана вредност поради доспеаноста која е пократка од 3 месеци. Објективната вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. Објективната вредност на позајмиците со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки за специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Добивката по акција се пресметува преку делење на добивката за годината што им припаѓа на акционерите со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината. Податоците за добивката и акциите при пресметката на добивката по акција се прикажани во следнава табела:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка за годината што им припаѓа на акционерите за основна и разводната заработувачка (во илјади денари)	139,842	76,027
Пондериран просечен број на обични акции за основна и разводната заработувачка по акција	616,678	616,678
Основна заработувачка по акција (во денари)	226.79	123.28
Разводната заработувачка по акција (во денари)	226.79	123.28

25. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2024 година

**25. ДАНОЧЕН РИЗИК (продолжение)**

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

**26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2024 и 2023 година се следните:

	<b>Во денари</b> <b>2024</b>	<b>Во денари</b> <b>2023</b>
ЕУР	61.4950	61.4950
УСД	58.8807	55.6516

**27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**

*Гаранции*

Друштвото има издадено гаранции во износ од 7,487 илјади денари.

*Судски спорови*

Друштвото е изложено на судски спорови по основ на несогласување со надоместокот за експропријација на земјиште, надомест на штета или деловни односи во вкупен износ од 39,348 илјади денари. Во 2024 година Друштвото изврши евиденција на сите потенцијални одливи по однос на предлозите за експропријација и соодветно ги зголеми вложувањата во тек во однос на експропријација на земјиште за истиот износ.

**ПРИЛОГ 1 - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас  
НОМАГАС Скопје во државна сопственост**

**Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përcimi i gazit natyror  
NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore**

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост  
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përcimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

Бул. „Свети Климент Охридски“ бр.54, Скопје,  
поштенски факс: 533  
тел. 02 6090-137, 02 3118 555  
@nomagas.com.mk  
www.nomagas.com.mk  
EMSC: 7649401

До  
Собрание на акционери  
на НОМАГАС АД Скопје

Бр.-Нр. 01-2696/1  
03.06.2025 год.viti.  
Скопје-Shkup

Согласно член 20 од Статусот на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, а во врска со членовите 383 и 384 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20, 215/21, 99/22 и 272/24) Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје на дваесет и првата седница одржана на 03.06.2025 година го усвои следниот:

### ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работата на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас  
НОМАГАС Скопје во државна сопственост  
за период од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

#### Вовед

Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост е трговско друштво настанато со статусна промена – спојување на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост и Акционерското друштво ГА-МА Скопје.

НОМАГАС АД Скопје е вршител на енергетската дејност пренос на природен гас согласно Законот за енергетика.

#### Активности во однос на изградба на магистрални гасоводи

Во период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година за изградба на делница Скопје – Тетово -Гостивар од гасоводниот систем,превземени се следните активности:

- Кореспонденција поврзана со градбата на делница Скопје – Тетово - Гостивар, помеѓу НОМАГАС АД Скопје (Инвеститор), Рапид Билд ДОО Куманово – Лидер на група понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),
- Крајот на вториот квартал 2024 година изградбата на делница Скопје – Тетово -Гостивар од гасоводниот систем е 100% завршена. Во текот на 2024 година се работеше во однос на конечната ситуација.
- Изготвени се Анекси на измена на договор со Изведувачот согласно конечната ситуација.
- Добиено е Решение од Државен инспекторат за техничка инспекција Решение за ставање во употреба садови под притисок.

Во однос на Објект Деловен простор во Ржаничино, Општина Петровец, градба на индустриски објект со основна класа на намена Г2 на ГП 6.25, и ГП 6.27, КО Ржаничино, во 2024 година е 100 % завршена. Во текот на 2024 година се работеше во однос на конечната ситуација. Вршени се подготовки за изградба на објект на ГП 6.26.

Во однос на изградба на Отпремна чистачка станица и Приемна чистачка станица, преземени се следниве активности:

- Заради оперативно функционирање на магистралните гасоводи Делница Лот 1 Клевовце - Неготино (Кавадарци) во должина од 96 км и делница Лот 2 Кавадарци-Прилеп-Битола во должина од 92 км, се наметна потребата од набавка, испорака, градежни работи и машинско монтажни работи за Отпремна и Приемна чистачка станица на делница Клевовце-Неготино (делница Лот 1).
- Во март месец 2024 г е потпишан Договор со Репид Билд Куманово како изведувач.
- Надзор на изградбата е НОМАГАС АД Скопје.
- Во текот на месец март 2024 г. е одобрена опремата за чистачките станици и се одобрени сите потребни материјали.
- Од страна на Изведувачот се изготвувани изведбени цртежи.

Други позначајни работи поврзани со изградба: посета на траса, ажурирање на геодетски подлоги за Експропријација, одговори на барањата и Доставка на податоци и информации мислења во постапките Е-урбанизам, изготвување на договори со надлежните институции, учество во постапка на легализација на објектите-изготвување на дописи за легализација, излегување на терен при пресек на други инсталации и инфраструктури, одговори на Барањата на е-одобрение за градење.

### Активности во однос на правни работи и експропријација

Во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, се превземани активности во насока на спроведување на деловната политика на Друштвото во согласност со законските обврски, одлуките и заклучоците и препораките на Одборот на директори и напозите на извршниот директор. Земено е активно учество во застапувањето и спроведување на судските постапки, како и во вонпарничните постапки за надоместок за експропријација пред надлежните судови, а особено интензивно за потребите за изградбата на Делница Скопје – Тетово – Гостивар и за Интерконективен гасовод на РСМ-Грција.

Динамиката на решавање на постапките за имотно-правните работи во оваа фаза зависи од надлежните подрачните одделенија, од изработката на проценките од страна на Бирото за процена без кои не може да се поведат постапката за решавање на имотно - правни работи.

Во насока на ова превземени се следните активности:

- Спроведување на постапка за раскинување на склучени договори за закуп на катастарски парцели во државна сопственост со МЗШВ, заради изградба за Интерконективен гасовод на РСМ-Грција,
- Спроведување на постапка за засновање на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост пред МЗШВ, заради изградба за Интерконективен гасовод на РСМ-Грција.

Табеларен преглед на активни постапки за експропријација во 2024 година:

Ред.бр.	Делница	Активни постапки за експропријација во 2024 година
1	Лот 5 Делница Скопје-Тетово-Гостивар	47
2	Интерконективен гасовод РСМ-Грција	363
3	Вкупно	410

Исто така во овој период спроведени се вонпарнични судски постапки пред надлежните судови во Скопје, Тетово, Гостивар и Кавадарци, а во врска со утврдување на надоместокот за времената и трајната експропријација за кои во управната постапка понудениот надоместок не бил прифатен од страна на сопствениците на земјиштето низ чие земјиште поминуваат гасоводните делници.

Табеларен преглед на активни судски постапки во 2024 година:

Ред.бр.	Судска постапка	Активни судски постапки во 2024 година
1	Вонпарнични судски постапки	136
2	Други судски постапки	6
3	Вкупно	142

Во однос на другите правни работи преземени се следните активности од областа на работењето на Друштвото и тоа:

- вршење анализа и разгледување на закони и нивни измени и дополнувања од областа на работењето на Друштвото,
- учествуво во изготвување на повеќе Извештаи поврзани со работењето на Друштвото,
- учество во изготвување на договори и анекси на договори,
- следење на валидноста на документите како договори,
- координација на работните задачи и следење на роковите за нивно навремено извршување,
- превод на дописи и останати материјали за потребите на Друштвото,
- подготовка на барања, изјави, извештаи, решенија, известување и друго,

- водење на кореспонденција со домашни и странски институции со кои Друштвото соработува,
- спроведување на архивското работење на Друштвото,
- учество во изготвување на дел од тендерски документации за доделување на договори за јавни набавки,
- превземање активности во врска со возниот парк сопственост на Друштвото во насока на одржување и сервисирање на истите и др.

Во НОМАГАС АД Скопје во 2024 година нема нови вработувања. Структурата на вработени во НОМАГАС АД Скопје според степенот на образование е прикажана во Табела:

Табела.1 - Структурата на вработените во НОМАГАС АД Скопје со состојба на 31.12.2024 г.

Степен на образование	Број на вработени
Високо образование	52
Средно образование	33
Основно образование	1
Вкупно	86

### Активности во врска со корпоративното работење на Одборот на директори

Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје е составен од 5 (пет) членови, од кои 1 е извршен член и 4 неизвршни членови, а од неизвршните членови 1 е независен член.

Во периодот од 01.01.2024 година до 21.08.2024 година Одборот на директори бил во следниов состав: Бајрам Реџеџи - Извршен член на Одборот на директори и Извршен директор на НОМАГАС АД Скопје, Ристо Талевски – неизвршен член и Претседател на Одборот на директори, Бетиане Китев - неизвршен и независен член, Рафис Аљити - неизвршен член и Дарко Башоски - неизвршен член.

Во текот на месец август 2024 година извршена е промена на составот на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје согласно одлуките од Собранието на акционери донесени на 21.08.2024 година.

Во периодот од 21.08.2024 година до 31.12.2024 година Одбор на директори го сочинуваат: Мухамет Елмази – Извршен член на Одборот на директори и Извршен директор на НОМАГАС АД Скопје, Крсте Миладинов - неизвршен член и Претседател на Одборот на директори, Огнен Димитров - независен неизвршен член, Хајриз Бучи – неизвршен член и Бошко Стефановски - неизвршен член.

Во период од 01.01.2024 година до 21.08.2024 година биле одржани вкупно 10 седници на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје (од 22-рата до 31-вата седница) на кои се донесени Одлуките, Актите и дополнителните материјали поврзани со самите седници.

Податоци за членовите на Одборот на директори со мандат во периодот од 01.01.2024 година до 21.08.2024 година:

- Извршниот член на Одборот на директори Бајрам Реџеџи, учествувал во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 22-рата до 31-вата седница.
- Неизвршниот член и Претседател на Одборот на директори Ристо Талевски, учествувал во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 22-рата до 31-вата седница.
- Неизвршниот и независен член на Одборот на директори Бетиане Китев, учествувал во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 22-рата до 31-вата седница.
- Неизвршниот член на Одборот на директори Рафис Аљити, учествувал во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 22-рата до 31-вата седница.
- Неизвршниот член Одборот на директори Дарко Башоски, учествувал во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 22-рата до 31-вата седница.

Во продолжение се прикажани податоците за наведените членови на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје во однос на примањата во други друштва доколку членуваат во органи на управување на други друштва и податоците кои ги поседуваат во однос на бараните информации за вработувања кај други работодавачи за времетраење на нивниот мандат:

Претседателот и неизвршен член на Одборот на директори Ристо Талевски не членувал во органи на управување во други друштва, бил вработен во Општина Струга со приоритетна дејност 84.11 и со месечна плата во нето износ од 43.000,00 денари.

Неизвршниот и независен член на Одборот на директори Бетиане Китев не членувал во органи на управување во други друштва и не бил вработен кај други работодавачи.

Неизвршниот член на Одборот на директори Рафис Аљити не членувал во органи на управување во други друштва и не бил вработен кај други работодавачи.

Извршниот член на Одборот на директори Бајрам Реџеџи не членувал во органи на управување во други друштва и не бил вработен кај други работодавачи.  
Неизвршниот член на Одборот на директори Дарко Башоски не членувал во органи на управување во други друштва и немал заснован работен однос.

Во период од 21.08.2024 година до 31.12.2024 година биле одржани вкупно 8 седници на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје (од 1-вата до 8-мата седница) на кои се донесени Одлуките, Актите и дополнителните материјали поврзани со самите седници. Во овој период од страна на Одборот на директори донесени се позначајни одлуки како:

- Одлука за раскинување на Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и Бајрам Реџеџи Извршен член на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје бр.04-522/3 од 13.02.2024 година;
- Одлука за склучување на Договор за уредување на односите помеѓу Друштвото и Мухамет Елмази Извршен член на Одборот на директори - Извршен директор Мухамет Елмази;
- Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2024 година на НОМАГАС АД Скопје;
- Одлука за јавна набавка на работи – Санација на оштетувања на гасоводна инсталација ДН300 и ДН80 на делница 6 и 6Б од ГГМ Скопје;
- Одлуки со кои се одобрува приклучување за објекти кон преносен гасоводен систем на НОМАГАС АД Скопје;
- Одлука за измени и прераспределба на средства во Финансискиот план за работа на НОМАГАС АД Скопје за 2024 година
- Одлука со која се одобрува склучувањето на Анекс бр.14 кон Договор за Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар со арх.бр.05-89/74 од 19.10.2016 година, изменет и дополнет со Анекс бр.1, Анекс бр.2, Анекс бр.3, Анекс бр.4, Анекс бр.5, Анекс бр.6, Анекс бр.7, Анекс бр.8, Анекс бр.9, Анекс бр.10, Анекс бр.11 и Анекс бр.12 и Анекс бр.13;
- Одлука со која се одобрува склучувањето на Анекс бр.4 кон Договор за вршење Надзор над изградба на гасоводен систем на Република Македонија-Фаза 1 Делници Неготино (Кавадарци)-Битола и Скопје-Тетово-Гостивар, изменет и дополнет со Анекс бр.1, Анекс бр.2 и Анекс бр.3;
- Одлука со која се одобрува склучувањето на Анекс бр.6 кон Договорот за градење на индустриски објект со основна класа на намена Г2 на ГП 6.27, КО Ржаничино, Општина Петровец, Скопје;
- Одлука со која се одобрува склучувањето на Анекс бр.9 кон Договорот за градење на индустриски објект со основна класа на намена Г2 на ГП 6.25, КО Ржаничино, Општина Петровец, Скопје;
- Одлука со која се одобрува склучувањето на Анекс бр.2 кон Договорот за набавка и монтажа на термотехнички инсталации за објект ГП 6.27 КО Ржаничино, Општина Петровец;
- Одлука за изменување на Одлуката за задолжување по основ на гаранции, давање согласност за заложување на наменски депозит и склучување на договори за владетелски залог бр. 02-323/6 од 30.01.2024 година;
- Одлука за усвојување на Правилникот за користење службен мобилен телефон на НОМАГАС АД Скопје;
- Одлука за заем од НОМАГАС АД Скопје на АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје;
- Одлука за усвојување на Годишниот план за одржување на системот за пренос на природен гас за 2025 година;
- Одлука за одобрување на склучување на Анекс бр.1 Изработка на урбанистички проект за инфраструктура, основен проект и Студија/Елаборат за оценка на влијанието врз животната средина за изградба на магистрален гасовод Делница 7 – “Кичево - Охрид”;
- Одлука за одобрување на склучувањето на Анекс бр.1 кон Финансискиот договор за заем за изградба на гасоводот за интерконекција Македонија – Република Грција / Делница лоцирана во Македонија, склучен помеѓу НЕР АД Скопје и Европска Инвестициона Банка;
- Одлука за одобрување на склучувањето на Анекс бр.1 кон Договорот за инвестициски грант за изградба на гасоводот за интерконекција Македонија – Република Грција / Делница лоцирана во Македонија, склучен помеѓу НЕР АД Скопје и Европска Инвестициона Банка;
- Одлуки за усвојување на Извештаите за извршениот попис (инвентаризација) на природниот гас во системот за пренос на природен гас на месечно ниво;
- Воедно, се носени и заклучоци поврзани со прашања за работењето на НОМАГАС АД Скопје.

Податоци за членовите на Одборот на директори со мандат во периодот од 21.08.2024 година до 31.12.2024 година:

- Извршниот член на Одборот на директори Мухамет Елмази, учествуваше во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 1-вата до 8-мата седница.
- Неизвршниот член и Претседател на Одборот на директори Крсте Миладинов, учествуваше во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 1-вата до 8-мата седница.
- Неизвршниот и независен член на Одборот на директори Огнен Димитров, учествуваше во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 1-вата до 8-мата седница.

- Неизвршниот член на Одборот на директори Хајриз Бучи, учествуваше во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 1-вата до 8-мата седница.
  - Неизвршниот член Бошко Стефановски, учествуваше во работењето и одлучувањето на сите седници на Одборот на директори одржани во извештајниот период, односно од 1-вата до 8-мата седница.
- Во продолжение се прикажани податоците за членовите на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје во однос на примањата во други друштва доколку членуваат во органи на управување на други друштва и податоците кои ги поседуваат во однос на бараните информации за вработувања кај други работодавачи за времетраење на нивниот мандат:
- Извршниот член на Одборот на директори Мухамет Елмази не членувал во органи на управување во други друштва и не бил вработен кај други работодавачи.
- Претседателот и неизвршен член на Одборот на директори Крсте Миладинов не членувал во органи на управување во други друштва, бил вработен во ХАПАФАРМ ДОО Скопје со приоритетна дејност 01.280 и со месечна плата во нето износ од 56.000,00 денари.
- Неизвршниот и независен член на Одборот на директори Огнен Димитров не членувал во органи на управување во други друштва, бил вработен во Град Скопје со приоритетна дејност 84.11 и со месечна плата во нето износ од 48.000,00 денари.
- Неизвршниот член на Одборот на директори Хајриз Бучи не членувал во органи на управување во други друштва, бил вработен во п.п. Алтернатива со приоритетна дејност 94.920 и со месечна плата во нето износ од 60.000,00 денари.
- Неизвршниот член на Одборот на директори Бошко Стефановски не членувал во органи на управување во други друштва, бил вработен во Државен просветен инспекторат со приоритетна дејност 84.11 и со месечна плата во нето износ од 46.300,00 денари.

Податоците за плата на извршниот член и надоместок на неизвршните членови на одборот на директори во НОМАГАС АД Скопје, се содржани во делот за Материјално-финансиско работење. Бонуси, осигурувања и други надоместоци нема.

#### **Информациите во врска со стекнување сопствени акции зголемување на основната главнина**

Единствениот акционер во НОМАГАС АД Скопје поседува вкупно 616.678 обични акции со номинална вредност од 100 EUR издадени од НОМАГАС АД Скопје, а основната главнина изнесува 61.667.800 EUR.

Во текот на 2024 година не се стекнати сопствени акции и не е извршено зголемување на основната главнина.

#### **Промена на сопственик пренос на акциите од сопственост на Министерство за економија во сопственост на Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини**

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен весник бр.147/24) Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини е сопственик на друштвото коешто е оператор на системот за пренос на природен гас, односно НОМАГАС АД Скопје, наместо Министерството за економија како што беше пропишано претходно. По спроведената постапка произлезена од наведените измени и дополнувања, во август 2024 година во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е запишан новиот сопственик. Согласно наведеното, со извршената промена во сопственичката структура, Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини е сопственик на НОМАГАС АД Скопје.

#### **Информации во врска со големи зделки и зделки со заинтересирана страна**

На Дваесет и седмата седница на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје, одржана на 22.04.2024 година, била донесена Одлука со која се одобрува склучување на Договор за заем (Проект за регионална гасификација) помеѓу НОМАГАС АД Скопје и Европска банка за обнова и развој за потребите за финансирање на проектите за изградба на магистрални гасоводи Делница „Гостивар-Кичево“ и Делница „Свети Николе-Велес“, како и „Интерконектор за пренос на природен гас Грција – С. Македонија“ од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).

Со оваа Одлука бил одобрен заем во износ од 98.600.000 евра кој треба да се додели во две транши од кои првата транша е во износ од 66.344.000 евра, а втората транша е во износ од 32.256.000 евра.

При донесувањето на наведената Одлука, во предвид било земено дека според член 455 од Законот за трговските друштва и направената пресметка, вредноста на заемот споредено со сметководствената вредност на НОМАГАС АД Скопје изнесувала 39,28% која е над 20% од сметководствената вредност на имотот на

друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото заклучно со 31.12.2023 година, за што надлежност за одобрување има Одборот на директори.

Имајќи го во предвид наведеното, при нејзиното донесување било постапено согласно член 456 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20, 215/21, 99/22 и 272/24).

Во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година нема зделки со заинтересирана страна.

### **Активности за меѓународна соработка, развој и инвестиции**

Во однос на меѓународна соработка, развој и инвестиции специфично за 2024 година е спроведување на потребните активности за реализација на Проектот за гасна Интерконекција меѓу С. Македонија и Грција.

Во првата половина од 2024 година биле спроведени преговори со Европската Банка за Обнова и Развој за склучување на Договор за финансирање на Интерконекцијата со Грција, како и два национални гасоводи и тоа делница „Св. Николе-Велес“ и делница „Гостивар-Кичево“.

По носењето на конечна инвестициска одлука за реализација на проектот гасоводот за интерконекција С. Македонија – Грција, во ноември 2023 година бил објавен тендер за набавка на работи – Изградба на гасоводот за интерконекција С. Македонија – Грција / Делница лоцирана во С. Македонија, која постапка продолжила и во 2024 година. Оваа постапка заврши со Одлука за поништување, по што на барање од банката била извршена преработка на тендерската документација и во октомври 2024 година повторно објавување на тендер за набавка на изведувач за изградба на гасоводот.

За Проектот за гасна Интерконекција со Србија во текот на 2024 година биле реализирани најголем дел од активностите Физибилити студија и Студија за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ESIA) со Техничка помош во рамките на програмата WBIF под надлежност на консултантите од IPF10, вклучително и реализирање и на јавни консултации, посета на предложените траси и сл. активности. Дополнително, преку Министерството за европски прашања е поднесено барање за дополнување на Техничката помош за изработка на Студија за имплементација на водородот, која се уште е во тек.

Изработувани се и квартални акциски планови со динамика на реализација на проекти финансирани од меѓународни финансиски институции. Извршена е изработка на драфт десет годишна програма, која поради потреба од доработка, треба да биде предмет на одобрување во 2025 година. За целите на ЕИБ и ЕБОР се изработува десет годишна Финансиска проекција на НОМАГАС АД Скопје до 2035 година. Изготвена е потребна документација за ЕИБ за склучување на анекси кон договорите за грант и заем, други потребни извештаи согласно договорите за финансирање и други активности по барање на банките.

Во обемот на активности, Раководителот на Секторот има месечни состаноци и редовна комуникација со ЕИБ и ЕБОР во однос на реализација на проектите финансирани од истите.

### **Активности во однос на финансии и комерција**

Во активностите во однос на финансии и комерција следени се приливите и одливите на финансиски средства, водено е грижа за навремено обезбедување на средства за покривање на обврските кои произлегуваат од планираните активности, континуирано информирање на менаџментот како и останатите Сектори за реалната финансиска состојба, а се во интерес на взаемна соработка. Обезбедена е законитост, ефикасност и ефективност во областа на финансиско-сметководствено и надворешно – трговско работење како и во реализацијата на постапките за јавни набавки.

Во текот на 2024 година, извршени се следните тековни активности:

- Контрање и книжење на целокупната финансиска и материјална документација на синтетички и аналитички сметки;
- Изготвување излезни фактури за пренос на природен гас и излезни фактури за балансирање на системот за пренос на природен гас;
- Изготвување Годишна сметка и Финансиски извештаи;
- Изготвување Барање за регулиран приход и тарифа за пренос на природен гас за 2025 година;
- Извршување на сите потребни активности во врска со увозот на опрема и резервни делови за гасоводниот систем и активности во врска со времен увоз и извоз на стоки во странство;
- Набавка и продажба на природен гас на берза за балансирање на системот за пренос на природен гас;
- Пријавување и евидентирање месечни обврски на Друштвото преку Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските (ЕСПЕО) на Министерството за финансии;
- Изработување документација наменета за Одборот на директори, по потреба учество во Седниците на Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје, на координативните состаноци во Друштвото и останатите институции, како и средби со претставници на други компании од земјата;
- Организирање и спроведување на работните задачи во областа на јавни набавки;

- Следење на реализацијата на сите Договори од аспект на времетраење и од аспект на исцрпување на вредноста на предметната работа или услуга.

Во тековната 2024 година вкупно се објавени 40 огласи за јавна набавка на ЕСЈН. Од објавените постапки по годишниот план за јавни набавки за 2023 година а завршени во 2024 година склучени 10 (десет) договори за јавна набавки, а 6 (шест) постапки се поништени. Од објавените постапки од годишниот план за јавни набавки за 2024 година склучени се 30 договори/рамковни спогодби за јавни набавки, а 15 постапки се поништени.

Следењето на реализација на договорите за доделување на јавна набавка/рамковна спогодба се врши е вршено преку водење евиденција на сите склучени договори за јавни набавки, по различни параметри. На овој начин, се интегрираат податоците од Одделението за јавни набавки, во чија надлежност се прашањата од доменот на јавните набавки, со работењето на Одделението за сметководствени работи, со цел да се има егзактен податок во реално време за вредносна реализација на договорите за јавна набавка. Преку анализа на реализацијата на договорите за јавна набавка се прави и проценка односно корекција на планирањето на средствата за следната година, со што се подобрува и процесот на планирање на јавните набавки.

### Активности за експлоатација и одржување на системот за пренос на природен гас

Во продолжение се дел од спроведените следните активности за експлоатација и одржување на системот за пренос на природен гас во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година:

- Извршена е замена на турбински мерач на проток на МРС "Когел".
- Извршена е репарација на регулатор за притисок на МРС "Леарница".
- Извршена е репарација на сигурносен АТ вентил на линијата за сопствени потреби на ГМРС Југ.
- Извршена е репарација на регулаторот на притисок за сопствени потреби на работната и резервната линија на ГМРС Југ.
- Извршена е поправка на на ГМРС Југ, притоа е заменета старата и дотраена батерија и повторно е ставен во функција гасниот генератор.
- По констатирана неисправност, извршена е замена на регулаторот на притисок на работната линија во МРС "Технички Гасови Скопје - ТГС", по извршената репарација повторно е ставен во функција постоечкиот регулатор на притисок. Исто така извршена е репарација и на регулаторот на притисок и на резервната линија.
- Извршена е репарација на сигурносните АТ вентили на МРС "Пекабеско".
- Извршена е дислокација на контролно мерно место КММ од активната катодна заштита на ГГМ Скопје, делница број 8. Дислокацијата е извршена поради преуредување на просторот од страна на сопственикот на објектот.
- При извршување на рутинска контрола на ГГМ Скопје на делница број 6, 6А и 6Б констатирано е дека гасоводните цевки ДН 500, ДН 300 и ДН 80 се откопани од страна на градежна фирма при изградба на сервисна улица, извршен е инспекциски надзор на оштетените делници 6, 6А и 6Б заедно со инспекциско тело Цирко и со инспектори од страна на Државниот инспекторат за техничка инспекција (ДИТИ).
- Извршена е контрола на блок станици и ГМРС на ЛОТ 1 – Клечевце-Неготино.
- Извршена е контрола и проверка за можно ставање во функција на активната заштита на ЛОТ 1 – Клечевце-Неготино, притоа е констатирано дека катодните станици не се напојувани со електрична енергија, стапено е во контакт со одговорните лица од ЕВН и превземени се сите мерки за што е можно побрзо приклучување на станиците на електроенергетската мрежа и ставање во функција на активната катодна заштита.
- Извршена е санација на помали оштетувања на изолацијата на гасоводната цевка ДН 500 на делница 6А кон потрошувач ТЕ-ТО.
- Извршена е замена на филтрите на ГМРС Југ на две регулациони линии.
- Извршена е репарација на пилот на втората регулациона линија на ГМРС Југ.
- Извршена е репарација на регулаторот на притисок на втората регулациона линија на ГМРС Југ.
- Извршена е симулација на работењето на гас генераторите на ГМРС Југ и ГМРС Север, во услови без напојување со електрична енергија. По што е констатирано дека функционираат без проблем.
- Извршена е проверка на херметичност и непропустливост на сите мерно-регулациони станици.
- Извршена е проверка и симулација на работењето на сигурносните АТ вентили на дел од мерно-регулационите станици (МРС) и главно мерно-регулационите станици (ГМРС) заедно со инспекциското тело ТЦИ Еуро Церт.
- Извршена е дислокација на контролно мерно место КММ број 37 од активната катодна заштита на ГГМ Скопје, делница број 6. Дислокацијата е извршена поради делумно затрпување при преуредување на просторот од страна на сопственикот на објектот.
- Извршена е замена на филтрите на ГМРС Скопје Север на две регулациони линии. Сетиран е притисокот и протокот на двете линии и извршена е проверка на херметичност.
- Извршена е монтажа на постоечките турбински и рото мерачи на кои им завршува периодот на верификација и истите се заменети со мерила на кои е извршено периодично испитување и

- верификација. Работите се изведуваат во присуство на инспектор од Бирото за Метрологија на следните мерно-регулациони станици: МРС Фурна Диме - Скопје, МРС Мак Ауто Стар - Скопје, МРС Мит Груп - Куманово, МРС Технички Гасови - Скопје, МРС ДС Смит - Скопје, МРС Жито Лукс - Скопје, МРС Тутунски Комбинат - Скопје, МРС Европа - Скопје, МРС Порше – Скопје.
- Извршено е вонредно испирање и заптивање на два вентила ДН 400 и еден вентил ДН 300 во шахта број 6, како припрема пред вршење на санација.
  - Извршена е демонтажа на турбинско мерило на МРС Топлана Исток. Монтирано е друго мерило на кое претходно е извршена калибрација.
  - Извршено е празнење на делница број 6 и 6Б од ГГМ Скопје.
  - Извршена е репарација и подесување на трета регулациона линија на ГМРС Север
  - Извршено е детално мерење на заштитниот потенцијал на ЛОТ 1 заедно со независното инспекциско тело ТЦИ-Еуроцерт.
  - Извршено е мерење на отпорот на заземјувањето на сите блок станици и главно мерно-регулационите станици ГМРС долж ЛОТ 1 заедно со независното инспекциско тело ТЦИ-Еуроцерт.
  - Извршена е проверка и контрола на катодните станици на ЛОТ 1, при што се нагласува дека сите катодни станици не се напојувани со електрична енергија и не се активни, освен една СКЗ 4 – Пепелиште на која при контролата е констатиран дефект, односно истата е вон функција бидејќи пренапонската заштита е пробиена, осигурачите за пренапонска заштита се целосно електрички пробирани и се однесуваат како во куса врска. Сето ова најверојатно е резултат на екстремно висок напон при удар на гром во непосредна близина на катодната станица.
  - При рутинска контрола на станиците за катодна заштита на системот за пренос на Деве Баир – Скопје и градската гасоводна мрежа Скопје, констатиран е можен проблем кај катодната станица Цементара – Скопје, односно се покажува дека истата има незадоволителен капацитет. Отпочната е постапка за набавка на нова катодна станица со поголем капацитет.
  - Поради многуте активни пожари во овој период, со цел за превенција извршено е вонредно чистење и третирање со хербициди на гасоводните објекти од системот за пренос на природен гас.
  - Извршен е надзор при санација на оштетувања на гасоводни цевки ДН 80 кон потрошувачи Пуцко Петрол и Континентал и ДН 300 кон потрошувачи топлана Исток и Виталија на делница 6 и 6Б од градската гасоводна мрежа Скопје, во постојано присуство за време на санацијата имаше и од страна на акредитираното инспекциско тело ЦИРКО кое по извршената санација изготви позитивен технички извештај, со чие поднесување до Државниот инспекторат за техничка инспекција повторно беа ставени во употреба гасоводните делници 6 и 6Б.
  - Извршена е проверка на функционалноста на вградената опрема, како и испирање и подмачкување на вентилите на блок станиците долж системот за пренос на гас ЛОТ 1. Процесот на испирање и подмачкување не е целосно завршен поради нефункционалноста на управувачките единици, односно немање можност за манипулација на вентилите (отварање/затварање).
  - Извршено е подмачкување на вградените ПП вентили на ГМРС Штип, вентилите се со надземна изведба и рачен погон, истите се функционални и процесот на подмачкување е извршен целосно.
  - Сервисирање на ПП Апаратите, од ГГМ Скопје и тоа од следните Мерни станици: МРС ДС Смит, МРС МЗТ Енржетика, МРС Вивакс, МРС Цементара-Титан, МРС Мак Ауто Стар, МРС Алкалоид, МРС Пивара, МРС Европа, МРС ЈСП, МРС Американска Амбасада, МРС Алкалоид Лафома, МРС Империлал Тобако и МРС Жито Лукс.
  - Извршено е отстранување на дефект на станица за катодна заштита СКЗ-4 Пепелиште на ЛОТ 1.
  - Извршено е завршно мерење на заштитниот потенцијал на неколку преостанати контролни мерни места на системот за пренос на гас Деве Баир – Скопје.
  - Извршено е мерење на заштитниот потенцијал на системот за пренос на гас ЛОТ 5 со акредитирано инспекциско тело ТЦИ ЕуроЦерт, мерењето е извршено на контролните мерни места на потегот од 2 км до 18 км.
  - Извршени се позиционирања на гасоводна цевка со апарат за детекција на цевки на ГГМ Скопје, на барања од засегнати страни заради изведување на градежни работи.
  - Извршена е репарација на регулатор (промена на лежиште и заптивки) и на пилот и копилот на МРС Жито Лукс, по извршената репарација направена е проверка на непропустливост и подесување на работен притисок.
  - Извршена е подготовка и активирање на потрошувачот МРС Пулп Пак Трејд – Куманово.
  - На ден 1ви секој месец се изготвуваат записници за потрошена количина на природен гас со потрошувачите, како и читање на вредностите за потрошена количина на природен гас за сопствени потреби на ГМРС Скопје Север, ГМРС Скопје Југ, ГМРС ТАВ и ГМРС Бунарџик.
  - Еднаш неделно се врши читање на состојба на потрошена количина и притисок кај потрошувач МРС Технички Гасови Скопје.
  - Во текот на 2024 година претставник од Секторот за експлоатација и одржување беше активен член во работната група за изработка на новите Мрежни Правила за пренос на природен гас.

## Активности за мрежен инженеринг и технички работи

Во однос на мрежен инженеринг и технички работи, во периодот од 2024 година се реализирани следните активности:

- Водење на процесот за Сертификација на НОМАГАС АД Скопје, во својство на Претседател на работната група. Процесот на Сертификацијата на НОМАГАС АД Скопје за Оператор на системот за пренос, е успешно завршен на ден 21.05.2024 со објавата на позитивното мислење од страна на Енергетската заедница.
- Тековни и вообичаени состаноци на ENTSOG каде НОМАГАС е во улога на набљудувач. На барање на ENTSOG редовно се врши достава на податоци (изработени од диспечерски центар) кои ENTSOG тимот ги бара, а се во врска со историски и прогнозирани капацитети на нашиот систем за пренос на природен гас.
- Тековна комуникација во врска со работењето на техничкиот комитет при Институтот за Стандардизација ТК 27 Гасна техника и опрема.

Во врска со проектот Лот 7 Кичево Охрид, како одговор на проектантот добиен следниот статус на проектот Кичево-Охрид:

- Урбанистичкиот проект за инфраструктура е во финална фаза, со одобрен елаборат за влијание и заштита на животната средина и одобрени услови за планирање односно добиено Решение за Услови за планирање на просторот од Министерството за животна средина и просторно планирање, од Секторот за просторно планирање бр. УП1 15-1921/2024 од 11.2024.
- Паралелно се работи и Основниот проект кој е завршен во поголемиот дел, односно: конечната траса на гасоводот, сите стационачи и позициите на ГМРС, блок станиците и чистачката станица и др.

Во фаза на проектирање е Урбанистички и Основен проект за изградба на Магистрален гасовод Делница 8 Свети Николе-Велес, со должина на линиски дел од 28 километри, блок станици и ГМРС Свети Николе и ГМРС Велес. При изработка на документацијата установено е дека има дел каде има пресек со железница. Побарани се услови за премин под железница.

Изработката на планска документација-урбанистички проект, идеен, основен и елаборати за ГП 6,26 КО Ражаничино, Општина Петровец е во завршна фаза. Одобрен е урбанистичкиот проект, и е работено на основниот проект со сите фази.

Во однос на дополнителните приемна/отпремна чистачки станици- Кавадарци на Лот 5 доставен е Ревидентски извештај на основниот проект за приемна и отпремна чистачка станица на делница Клевовце-Неготино од магистралниот гасовод.

Направена е пресметка согласно идејното решение за приклучување на Барателот СИ-ЕН-ЏИ Системс ДООЕЛ Скопје, како резултат на доставеното Барање за приклучок со барање бр. 09-4535/1 од 23.09.2024.

Направена е пресметка согласно идејното решение за приклучување на Барателот Технопавер ДООЕЛ Скопје, како резултат на доставеното Барање за приклучок со барање бр. 08-5275/1 од 04.01.2024.

Согласно Барањето за приклучување арх.бр.09-4817/1 од 08.10.2024 на Барателот ПУЛП ПАК ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово издадено е Решение за приклучок арх.бр.09-4817/3 од 30.10.2024. Известен е Барателот и се очекува да ги достави потребните документи во Секторот за правни работи за да може да се потпише Договорот за приклучување. Дополнувањето се уште не е направено.

Ангажман во анализа на новиот предлог текст на новиот закон за енергетика, за кој по потреба присуствуваат и други вработени во НОМАГАС во зависност од темата која е на дневен ред.

Во тек е изработка на урбанистичките проекти за: крак Кавадарци, крак кон ТЕЦ Неготино, ТИР3 Штип, ТИР3 Тетово, ТИР3 Прилеп. Тековно се разрешуваат проблемите кои се појавуваат. Стапено е во контакт со претставник од ТИР3 за усогласување на пристапот на гасоводите во зоните.

Продолжува координацијата помеѓу проектантите и службите во град Скопје на урбанистичкиот инфраструктурен проект за делница 21 и 22 т.н. затварање на прстенот во град Скопје. Се дополнува проектот со бараните детални пресеци со инсталации.

Дефинирање на проектната задача за проектот за разведен гасовод за приклучок на ТЕ-ТО со проектантите. Исто така до корисникот е доставена основна документација за ГМРС ТЕ-ТО и гасхроматографи, како би можеле да продолжат со барање на понуди и набавка на опремата.

Изработен е машинско градежен проект за санација на оштетениот гасовод со наслов: Санација на гасовод на делница 6б во Општина Гази-Баба со техн. Бр. 23/74-1. Истиот е ревидиран од овластен ревидент и предаден на службите за негово понатамошно постапување.

По доставено барање на сопствениците на земјиштето и објектите на ЕАСТ ГАТЕ за дислокација на гасовод, доставено е техничко решение за можната траса на дислокацијата со спецификација на опрема и материјали. Се работи за дислокација на гасоводните цевки кој се во функција и се со присуство на гас под притисок т.е. делницата кон ТЕ-ТО и делницата кон ТО Исток. Во одговорот покрај техничкото решение, посочено е дека дислокацијата на гасоводот е во целост на трошок на Барателот и треба да склучи Договор за дислокација на гасоводите на предметниот опфат со НОМАГАС АД Скопје.

Изработката на планска документација-урбанистички проект, идеен, основен и елаборати за ГП 6,26 КО Ражаничино, Општина Петровец е во тек. Веќе е поднесен урбанистичкиот проект на одобрување. Имено постапката е прикачена на системот на ден 01.07.24.

Одговорено е на допис од проектантот на фабрика за преработка во Росоман на допис од 25.03.2024 во врска со можно приклучување на истата.

Во однос на започнатата постапка за приклучување на корисникот – НОВАПОР по издаденото Решение за приклучок, потпишан е договор за приклучување со арх.бр. 03-5276/1 на ден 04.12.2023.

За изработените проекти за корисници, и тоа: "Приклучна делница 26 и касарна Боро Менков од Куманово" и "Приклучна делница 36 со шахта и МРС за објект КООП и МРС за објект УНОПРОДУКТ", добиена е правосилност на одобреноста за градење на истите и понатаму постапката треба да се реализира со избор на изведувач за нови приклучоци избран преку јавна набавка.

Направена е пресметка согласно идејното решение за приклучување на Барателот УСЈЕПОР, како резултат на доставеното Барање за приклучок со арх.бр.2508-0302 од 05.07.2024.

Работната група за изработка на нови Мрежни правила во текот на првата половина од 2024 година имала работни состаноци со учество на членови од различни сектори. Извршена била изработка на Методологија за пресметка на надоместокот за нови приклучоци и дадени се низа други предлози во предлог текстот на новите Мрежни правила. Поради неизвесност од донесувањето на новиот Закон за енергетика продолжено е со работа согласно постојниот Закон за енергетика во текот на 2024 година. Со оглед на подготовката за нов закон за енергетика интензивирана од септември 2024 година произлегуваат потреби од вградување промени и дополнувања во текстот на новите Мрежи правила.

### Активности на диспечерски центар

Во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година од диспечерски центар се преземени следниве активности:

- Се издадоа ЕИС кодови на корисници на природен гас во нашата држава.
- Се правеше секојдневна пресметка на дневните пренесени количини на природен гас, пресметување на дневните дебаланси и трговија на берзата заради извршување на услугата за балансирање на Системот, како и купување на природен гас за сопствени потреби и загуби во Системот за пренос.
- Се изработија месечни Извештаи за пренос на природен гас врз основа на кои се изготвуваат фактурите за пренос на природен гас за трговците на природен гас. Се изработија извештаи за балансни сметки врз основа на кои се изготвуваат фактурите за дебаланси на балансно одговорните страни. Се изготвија прегледите за пренесени количини на природен гас за Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика, како и податоци за најавени количини за влез преку граничната линија за Царинската управа.
- Соработка со Секторот за финансии и комерција за изготвување на пресметката на надоместокот за неутралност – период на порамнување 12 месеци во 2023 година.
- Се направи подготовка на мерилата на кои треба да се изврши периодична калибрација и верификација во овластена лабораторија. Се набавија резервни батерии за електронските коректори за конверзија на запремна на гас.
- Се изврши монтажа на мерила за кои е потребно да се изврши верификација, и на нивно место се монтираа веќе верификувани уреди во 14 мерно-регулациони станици заради нивен периодичен преглед согласно законската регулатива и правилниците на Бирото за метрологија.
- Се изврши монтажа на 1 турбински мерач во МРС "ТО Исток" заради подготовка за извршување на периодична калибрација и верификација во овластена лабораторија, и на негово место е монтиран друг мерач во присуство на овластен претставник од Бирото за метрологија.
- Се изврши монтажа на 1 турбински мерач во дефект во МРС "Когенеративна гасна централа", и на негово место е монтиран друг мерач.
- Се приклучи нов корисник на Системот за пренос на природен гас – Пулп Пак Трејд ДООЕЛ Куманово во присуство на овластен претставник од Бирото за метрологија.
- Се направи подготовка на мерилата во мерно-регулационите станици заради почеток на грејната сезона 2024/2025 година.
- Активно се работеше на подготовка на Мрежните правила на системот за пренос на природен гас, а воедно земено активно учество во работната група која ја организира Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини за изработка на Законот за енергетика.
- Се склучуваа Договори за пренос на природен гас со корисниците на Системот за пренос на природен гас и Договори за балансирање заради номинирање на количини на природен гас кои трговецот ги купил за следниот ден и има намера да ги пренесеме преку Системот за следната 2025 година.
- Тековно се одржуваше Телеметрискиот систем за пренос на податоци и се решаваа проблеми и дефекти.
- Се направи измена на сите постоечки скрипти поради замената на електронските коректори за конверзија на запремна на гас во софтверските пакети за пренос и следење на податоците од Системот за пренос на природен гас.
- Се направи надградба на софтверската платформа за телеметрија со новиот начин на обработување на податоците и примена на правилата за работа на Системот за пренос на природен гас.

### **Активности во однос на метрологија и прием на гас-Жидилово**

Вршен е постојан 24/7 надзор и следење на работата на станицата.

Вршено е следење на точноста на мерење - контрола на мерните уреди и инструменти.

Се применуваат Општите и посебни одредби за ПП и ХТЗ, инструкциите и упатствата за работа со инсталираната опрема и установениот режим на работа на ГМС (контроли, регулација на проток, дневник).

Направени се модификациите на постоечките електронски мерни системи на ГМС Жидилово и реализирани се останатите обврски произлезени од променетите оперативни барања по Интерконекцискиот договор потпишан помеѓу ГА-МА АД (сега НОМАГАС АД) и Булгартрансгаз.

Верификација на мерна опрема на примопредавателната станица за пренос на гас во Жидилово, севкупната мерна опрема (мерните електронски системи) како целина, во координација со Бирото за Метрологија, задолжено од страна на Владата на Република С. Македонија и Договорот со Трго Вага ДООЕЛ Скопје, од Чешкиот Метролошки Институт ја добивме потребната документација за типско одобрение и прва верификација на мерната опрема на ГМС Жидилово.

На Бирото за метрологија на се доставени сите документи со пропратно писмо за упис во регистар на мерната опрема-мерните системи на примопредавателната станица за пренос на гас-Жидилово.

### **Активности во однос на заштита на животна средина и безбедност при работа**

Во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година се преземани одредени активности кои се однесуваат на заштита на животна средина и безбедност при работа.

Претставници од Секторот учествувале на состаноци кои се поврзани со интерконективен вод за пренос на природен гас меѓу Република Македонија и Република Грција.

На 06.08.2024 година, се одржала Консултативна средба и презентација со релевантни претставници на администрацијата во општините Куманово и Старо Нагоричане, за изработка на физибилити студија и оцена на влијанието врз животната и социјалната средина за интерконективниот гасовод помеѓу Македонија и Србија (IPF10 WB25, Macedonia – Serbia gas interconnection: Feasibility Study and ESIA).

Остварен бил редовен инспекциски надзор од страна на државен инспектор за заштита на животната средина. Беше реализиран увид од страна на државниот инспектор, на одобрениот елаборатот за заштита на животната средина за изградба на магистралниот гасовод Делница 7 – Кичево-Охрид, од страна на Министерството за животната средина и просторно планирање. Констатирано исправност на Елаборатот. Бидејќи изградбата на магистралниот гасовод е во почетна фаза, на средбата од страна на државниот инспектор беше укажано на кои точки од елаборатот треба да се обрне внимание од аспект на заштита на животната средина за време на изршување на работите. (мониторинг на прашина, бучава, вибрации, како и отстранување на комунален отпад, отпад од пакување, отпадни гуми, отпадно уље.)

Вработен во секторот е активно вклучен како заменик член на секторска работна група за ИПА 3 – 3 Прозорец 3, Зелена агенда и одржливо поврзување – тематски приоритет Енергетика.

Вработен во секторот е активно вклучен во изработка на физибилити студија и оцена на влијанието врз животната и социјалната средина за интерконективниот гасовод помеѓу Македонија и Србија (IPF10 WB25, Macedonia – Serbia gas interconnection: Feasibility Study and ESIA).

Изработувана е документација според барањата од Акцискиот план за животна средина и општествени прашања во врска со кредитирањето од ЕБОР за реализација на проектот за градба на Интерконекторот со Грција.

### **Активности на внатрешна ревизија**

Службата за внатрешна ревизија е независен дел во организациската поставеност на друштвото. Нејзина задача е да обезбеди објективна и независна оцена на субјектот дали доследно се применуваат процедурите, регулативата и стандардите, усогласеноста со постапките, дали средствата за работа се користат ефикасно, ефективно и економично и дали се остваруваат поставените цели на компанијата. Вршењето на внатрешната ревизија е во согласност со барањата на Закон за трговските друштва и Закон за јавна внатрешна финансиска контрола.

Во текот на 2024 година, Службата за внатрешна ревизија спроведе повеќе ревизорски активности, меѓу кои:

- Изготвување на Годишен акциски план за борба против корупција (јануари – март 2024 година);
- Ревизија на регуларноста на јавните набавки (мај – декември 2024 година);
- Изготвување на Полугодишен извештај за ревизија (јули 2024 година);
- Оценка на високи ризици и ревизорски универзум (ноември 2024 година);
- Изготвување на Повелба за внатрешна ревизија (декември 2024 година);
- Изготвување на Стратешки и Годишен план за 2025 година (декември 2024 година).

Во текот на 2024 година е извршена Ревизија на регуларност на јавни набавки во НОМАГАС АД СКОПЈЕ за период 01.01.2023 година - 31.12.2023 година и 01.01.2024 година - 01.06.2024 година и изготвен извештајот за наведената ревизија.

## Активности за следење на усогласеноста на работењето на НОМАГАС АД Скопје

Во 2024 година Службеникот за усогласеност ја следеше усогласеноста на работењето на НОМАГАС АД Скопје со Законот за Енергетика, Програмата за усогласеност на НОМАГАС АД Скопје во однос на обврските кои произлегуваат од сопственичкото раздвојување, како и другите закони, законски одредби, правилници и акти надлежност да неговата работа.

Службеникот за усогласеност ги следеше постапките за транспарентен, недискриминирачки однос кон корисниците на системот за пренос на природен гас при што во изминатиот период не дојде до сознанија за евентуално нетранспарентна или дискриминирачка постапка на друштвото. Присуствуваше на сите седници одржани на Одбор на директори на кои беше уредно поканет, на кои не беа констатирани неправилности, секој член на одборот на директори настапуваше самостојно и транспарентно. Од Службеникот за усогласеност беше побарано мислење и консултации во областите од негова надлежност.

Исто така ја следеше координацијата и соработката со соседниот систем оператор Бугартрангаз, која се одвиваше на задоволително ниво на дневна основа. Сите технички проблеми се решаваа брзо во добра соработка помеѓу операторите. Комуникацијата се одвива преку CDP-Commercial Dispatching Platform, преку email и телефонски заради размена на податоци и информации.

Континуирано го следеше работењето и активностите на вработените во НОМАГАС АД Скопје од аспект на судир на интереси, при што не се воочија никакви постоечки и потенциални судир на интереси.

Во изминатиот период Службеникот за усогласеност со Одделението за човечки ресурси работеше на подготовка на програма за едукација и обука на вработените во однос на примена на позитивните законски прописи, запознавање со политиките на друштвото, транспарентноста, независноста, управувањето со ризици, интегритетот и професионалната етика. Секој интересен состанок со вработените, службеникот за усогласеност го користеше за вршење едукација, советување, обуки и информирање на вработените на НОМАГАС АД Скопје за обврските кои произлегуваат од Програмата за усогласеност, како и со цел постапување во согласност со начелата за независност, транспарентност и непристрасност при работењето, превенција од секаков облик на перење на пари и/или корупција.

Службеникот за усогласеност согласно Правилник за условите и начинот на работење на службеникот за усогласеност доставуваше извештаи за следењето на усогласеноста на работењето на НОМАГАС АД Скопје до Неизвршните членови на Одборот на Директори и до Регулаторна комисија за енергетика.

Исто така се организирани состаноци, следење, соработка и консултации со Раководителите на Секторите на НОМАГАС АД Скопје, како и со останатите вработени во рамките на надлежностите на Службеникот за усогласеност, при што се укажуваше на задолженија кои не беа исполнети, или не беа исполнети во целост. Доставувањето на бараните податоци на Службеникот за усогласеност се одвиваше со мало задоцнување. На секое барање за достава на податоци и информации се одговараше со мало задоцнување, при што податоците се доставувани по електронски пат или непосредно со предавање на потребната документација.

Службеникот за усогласеност ја следеше доверливоста на деловните податоци согласно Правилник за видот на документите и податоците кои се сметаат за делвна тајна, како и останатите позитивни законски и подзаконски прописи, при што не беше воочено евентуално прекршување на истите.

## Материјално-финансиско работење на НОМАГАС АД Скопје во период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Финансискиот резултат на работењето во НОМАГАС АД Скопје во периодот од 01.01.2024 - 31.12.2024 година искажан е преку 1. Билансот на успех, а состојбата на средствата, обврските и капиталот искажани се во 2. Билансот на состојба на последниот ден на деловната 2024 година.

Освен Билансите на успех и на состојба, до надлежните државни институции доставени се и образците:

3. Даночен биланс,
4. Објаснувачки белешки,
5. Посебни податоци за системот за државна евиденција и
6. Структура на приходи по дејности

Во продолжение на овој материјал искажани се суштествените биланси за работењето на друштвото – Билансот на состојба и на успех, објаснувачките белешки а даден е кус осврт и на даночниот биланс, како и на останатите обрасци.

### БИЛАНС НА УСПЕХ

Извештај за добивка или загуба за периодот од 01.01 до 31.12.2024 година

<b>I</b>	<b>Приходи од работењето</b>	
1	Приходи од продажба	474,712,309.00
2	Останати приходи	11,083,112.00
	<b>Вкупно приходи од работењето</b>	<b>485,795,421.00</b>
<b>II</b>	<b>Расходи од работењето</b>	
1	Трошоци за материјали, енергија, ситен инвентар	62,183,405.00
2	Трошоци за услуги	27,890,374.00
3	Трошоци за вработените	92,905,496.00
4	Трошоци за амортизација	116,963,427.00
5	Останати трошоци	16,997,939.00
6	Останати расходи	19,470,648.00
	<b>Вкупно расходи од работењето</b>	<b>336,411,289.00</b>
	<b>Добивка/Загуба од деловните активности</b>	<b>149,384,132.00</b>
<b>III</b>	<b>Финансиски приходи</b>	<b>80,181.00</b>
<b>IV</b>	<b>Финансиски расходи</b>	<b>238,155.00</b>
	<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>149,226,158.00</b>
	<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>149,226,158.00</b>
	<b>Нето добивка за деловната година</b>	<b>139,842,452.00</b>

Во структурата на приходите, најголемиот дел им припаѓа на приходите од основната дејност на Друштвото, пренос на природен гас.

Во структурата на расходите доминантни по својот износ се трошоците за амортизација, трошоците за материјали и енергија, како и трошоците за вработените.

Во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година НОМАГАС АД Скопје оствари вкупен приход во висина од 485.875.602,00 денари и вкупен расход во висина од 336.649.444,00 денари, а разликата во висина од 149.226.158,00 денари ја претставува бруто добивката од редовното работење која ја остварило Друштвото.

### 1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Преку активата во билансот на состојба се согледуваат средствата и побарувањата, а преку пасивата се согледува капиталот и обврските во Друштвото на последниот ден на извештајниот период. Во НОМАГАС АД Скопје, на ден 31.12.2024 година беше искажана следната состојба:

### БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Извештај за финансиската состојба на ден 31.12.2024 година

	<b>АКТИВА</b>	
<b>I</b>	<b>Нетековни средства</b>	<b>13,750,046,216.00</b>
1	Нематеријални средства	37,961.00
2	Материјални средства	13,750,008,255.00
<b>II</b>	<b>Тековни средства</b>	<b>1,872,320,675.00</b>
1	Залихи	298,752,487.00
2	Побарувања од купувачи	138,305,875.00
3	Побарувања за дадени аванси, депозити, кауции	7,860,934.00
4	Побарувања од државата по основ на даноци	0.00
5	Краткорочни финансиски средства	95,000,000.00
6	Парични средства и парични еквиваленти	1,332,401,379.00
<b>III</b>	<b>Пл. трошоци за идните периоди и пресметани приходи АВР</b>	<b>0.00</b>
	<b>ВКУПНА АКТИВА ( I + II + III)</b>	<b>15,622,366,891.00</b>
	<b>ПАСИВА</b>	
<b>I</b>	<b>Вкупен капитал</b>	<b>4,098,141,015.00</b>
1	Основна главнина	3,783,529,391.00
2	Резерви	401,674,152.00
3	Пренесена загуба	226,904,980.00
4	Добивка за деловната година (30.09.2024 година)	139,842,452.00
<b>II</b>	<b>Долгорочни обврски</b>	<b>1,496,426,013.00</b>

1	Долгорочни обврски по заеми и кредити	1,496,426,013.00
<b>III</b>	<b>Краткорочни обврски</b>	<b>5,737,866,805.00</b>
1	Обврски спрема добавувачи	49,094,858.00
2	Обврски за аванси, депозити, кауции	16,298,450.00
3	Обврски за плата и надоместоци на плата	0.00
4	Тековни даночни обврски	15,803,666.00
5	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	52,659,719.00
6	Краткорочни обврски по заеми и кредити	5,603,985,370.00
7	Останати краткорочни обврски	24,742.00
<b>IV</b>	<b>Одложено пл. на трошоци и приходи за идни периоди ПВР</b>	<b>4,289,933,058.00</b>
	<b>ВКУПНА ПАСИВА ( I + II + III +IV )</b>	<b>15,622,366,891.00</b>

Во вкупната актива во висина од **15.622.366.891,00** денари, доминантни по својот износ се материјалните средства со сегашна вредност од 13.750.008.255,00 денари.

Во рамките на овие средства најзначајни по својот износ се:

- Земјиштето, градежните објекти, постројките, опремата, транспортните средства како и останатата опрема со вкупна сегашна вредност од 1.849.324.121,00 денари;
- Материјалните средства во подготовка со вредност од 11.900.684.134,00 денари и тоа:
  1. Делница Клевовце – Неготино со вредност од 5.266.800.989,00 денари
  2. Делница Неготино (Кавадарци) – Битола со вредност од 2.341.807.973,00 денари
  3. Делница Скопје – Тетово – Гостивар со вредност од 2.345.955.497,00 денари
  4. Делница Кичево – Охрид со вредност од 3.455.951,00 денари
  5. Делница Свети Николе – Велес со вредност од 9.414.886,00 денари
  6. Интерконективниот вод РС Македонија – Р.Грција со вредност од 40.027.103,00 денари
  7. Ржаничино Г.П. 6.25 со вредност од 61.689.430,00 денари
  8. Ржаничино Г.П. 6.26 со вредност од 1.958.884,00 денари
  9. Ржаничино Г.П. 6.27 со вредност од 133.558.858,00 денари.

Кај останатите средства во активата, најзначајни по своите износи се:

- Залихите на сировини и материјали во вредност од 298.752.487,00 денари;
- Побарувањата од купувачите во висина од 146.166.809,00 денари;
- Паричните средства во висина од 1.332.401.379,00 денари;
- Паричен депозит во висина од 20.000.000,00 денари;
- Побарувања од дадени заеми во висина од 75.000.000,00 денари согласно Договор за заем со извршна клаузула со Акционерско друштво за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија” во државна сопственост – Скопје, од 26.12.2024 година.

Во вкупната пасива во висина од **15.622.366.891,00** денари, доминантни по својот износ се:

- Основната главнина во висина од 3.783.529.391,00 денари;
- Резервите во висина од 174.769.172,00 денари;
- Нето добивка за тековната година во висина од 139.842.452,00 денари;
- Долгорочните обврски по заеми кредити во висина од 1.496.426.013,00 денари;
- Краткорочни обврски по заеми и кредити во висина од 5.603.985.370,00 денари;
- Обврски спрема добавувачите во висина од 49.094.858,00 денари;
- Обврски за примени депозити за услугата балансирање на системот за пренос на природен гас во висина од 16.298.450,00 денари;
- Тековните даночни обврски во висина од 15.803.666,00 денари;
- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци врзани за експропријацијата во висина од 52.659.719,00 денари;
- Одложено признавање на други приходи во висина од 4.251.707.345,00 денари од државна поддршка за изградба на Делница 1 (Клевовце- Неготино);
- Повеќе остварен приход од услугата за балансирање на системот за пренос на природен гас во висина од 34.591.427,00 денари;

### 3. ДАНОЧЕН БИЛАНС

Во согласност со законските прописи, за друштвото е утврдено дека даночната основа за пресметување на Данок на добивка изнесува 93.837.064,00 денари (Финансискиот резултат во Билансот на успех изнесува бруто добивка во висина од 149.226.158,00 денари денари, непризнаените расходи и помалку искажаните приходи за даночни цели изнесуваат 16.836.924,00 денари, а реинвестираната добивка од 2023 година изнесува 72.226.019,00 денари).

Данокот на добивка изнесува 9.383.706,00 денари, а нето добивката по одбивањето на данокот на добивка изнесува 139.842.452,00 денари.

### 4. ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	НОМАГАС АД		
Форма на трговско друштво	АД		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар Седиште	Бул.Свети Климент Охридски бр.54 Скопје		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	49.500 Цевководен транспорт		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)			
Број на вработени према степен на образование	Основно 1	Средно 35	Високо 48
Сопственичка структура	100% државна сопственост		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 2022 година		

## 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти-МСФИ за МСЕ / Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

## 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговските друштва ("Сл. весник на РМ" број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 239/18, 290/20, 215/21, 99/22) и Правилник за водење на сметководство („Сл. Весник на РМ" бр. 159/09, 164/10, 107/11, 60/14). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Р.С.М се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).

Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност (историски ) трошоци, а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактурирана реализација и принципот на судирање.

Во Друштвото е применет посебен сметководствен третман за евидентирање на средствата за реализација на магистралните гасоводи.

### 1. Финансиска конструкција на Проектот „Клечовце - Блок станица 5“

Изградбата на Проектот се реализира преку следната финансиска конструкција согласно Законот за реализација на инфраструктурен проект за изградба на магистрален гасовод, делница „Клечовце - Блок станица 5“ (Службен весник на РМ", број 13 од 23.01.2014 година):

А. 80% од вредноста на Проектот треба да биде покриена безготовински, односно со затварање на побарувањата на Република Македонија од Руската Федерација;

Б. 20% од вредноста на Проектот треба да бидат покриени од страна на Владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски;

### А. Сметководствен третман на 80% од вредноста на Проектот

Ред. бр.	Конто (должи)	Конто (побарува)	Опис на книжен став
1.	124 - Побарување од специфично работење на неповрзани друштва	221 - Обврска спрема добавувач од странство	Акредитив
2.	016 - Материјални средства во подготовка	294 - Одложено признавање на приходи врз основа на државна поддршка	Добиени фактури од странски добавувачи
3.	221 - Обврска кон добавувачи од странство	124 - Побарување од специфично работење на неповрзани друштва	Плаќање на обврски кон добавувачи (безготовински, евиденциони)

**Б. Сметководствен третман на 20% од вредноста на Проектот**

Ред. бр.	Конто (должи)	Конто (побарува)	Опис на книжен став
1.	0161 - Материјални средства во подготовка (гасовод „Клечовце-Блок станица 5“)	220 - Обврски кон добавувачи во земјата	Добиена фактура од добавувач
2.	100 - Жиро сметка	294 - Одложено признавање на приходи врз основа на државна поддршка	Добиени парични средства од Владата на Република Македонија
3.	220 - Обврски кон добавувачи во земјата	100 - Жиро сметка	Плаќање на фактура

**2. Финансиска конструкција на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 - делница Штип-Неготино-Битола и делница Скопје-Тетово-Гостивар“**

Изградбата на Проектот се реализира преку следната финансиска конструкција согласно Законот за задолжување на Република Македонија кај Дојче банка и Ерсте банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 - делница Штип - Неготино - Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“, (“Службен весник на Република Македонија” бр.193/2015) е склучен Договор за заем помеѓу Министерство за финансии и Дојче банка АГ, филијала во Лондон и Ерсте банка АГ број 15-10888/1 од 10.12.2015 година, (Договор за заем), врз основа на кој Министерството за финансии на Република Македонија, во име на Владата на Република Македонија (ЗАЕМОДАВАЧ), Министерството за транспорт и врски (КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ) и Акционерското Друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост (ЗАЕМОПРИМАЧ - ИНВЕСТИТОР) склучија Договор за подзаем за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 - делница Штип - Неготино - Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“ со наш арх. бр. 05-1977/1 од 11.12.2015 година (Договор за подзаем):

**А. Сметководствен третман на Проектот „Гасификација на Република Македонија – фаза 1 – делница Штип-Неготино-Битола и делница Скопје-Тетово-Гостивар“**

Ред. бр.	Конто (должи)	Конто (побарува)	Опис на книжен став
1.	0162 - Материјални средства во подготовка (гасовод „Блок станица 5-Неготино“) 0163- Материјални средства во подготовка (гасовод „Неготино-Битола“) 0164- Материјални средства во подготовка (гасовод „Скопје-Тетово-Гостивар“)	220 - Обврски кон добавувачи во земјата	Добиена фактура од добавувач
2.	100 - Жиро сметка	286 - Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата	Добиени парични средства од МФ (Договор за подзаем)
3.	220 - Обврски кон добавувачи во земјата	100 - Жиро сметка	Плаќање на фактура од добавувач
4.	0165 - Камати од кредити за средства во подготовка	263 - Дел од долг.кредити и заеми кои доспеваат за плаќање до 1 год.	Обврски кон МФ за камати, казнени камати, провизии и сл. (Договор за подзаем)
5.	Конто 4 - Трошоци-Банкарска провизија	263 - Дел од долг.кредити и заеми кои доспеваат за плаќање до 1 год.	Обврски кон МФ за провизии на НБРМ (Договор за подзаем)

#### 4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2024 година не се вршени .  
Материјалните средства во подготовка на Друштвото, во согласност со МСС 16.17 и сметководствените политики на Друштвото, иницијално се признаваат: трошоците за подготовка на локацијата низ која се движи гасоводот, првични трошоци за испорака и манипулирање, ревидирани градежни ситуации, трошоци за инсталирање и монтирање, трошоци за тестирање (ревизија) на оперативна способност, надоместоци на професионалци и т.н. Друштвото врши капитализација на каматите поврзани со користење на долгорочен кредит добиен специјално за финансирање на градбата на гасоводот. Капитализирањето на трошоците за позајмување завршува во моментот кога средството (гасоводот) се става во употреба, што е во согласност со МСС 23.22-Трошоци за позајмување. Почетокот на капитализацијата на трошоците за позајмување како дел од набавната вредност на средството започнуваат кога се задоволени следните услови (МСС 23.17):

- (а) Издатоците за средството се настанати;
  - (б) Трошоците на позајмување се настанати;
  - (в) Друштвото превзема активности неопходни да се подготви средството за неговата наменета употреба.
- Во 2024 година, посебни проценки на средствата, обврските, приходите и расходите не се вршени.

#### 5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствени политики на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, со архивски број 05-2890/1 од 22.06.2023 година.  
Корекции на грешки во 2024 година не се вршени.

#### 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Управување со ризиците на Друштвото опфаќа нивно идентификување, следење и мерење.  
Кредитниот ризик е пред се ризик од загуба на пари поради неможност за наплата на побарувања.  
Кредитниот ризик се однесува и на обврските кон добавувачите.  
Друштвото располага со готовина во големи износи кои се на сметките во деловните банки. Со овој ризик се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.  
Ризик од промена на девизни курсеви.  
Друштвото не користи никаков посебен инструмент за да се заштити од ваквиот ризик, поради тоа што вакви инструменти не се вообичаени во РСМ. Затоа Друштвото во иднина е експонирано на пазарен ризик од можни флукуации на девизните курсеви.  
Даночен ризик  
Предмет на даночна контрола може да биде сметководствената евиденција на Друштвото ретроактивно до пет години и истата да резултира со дополнителни обврски по основ на даноци.  
Друштвото нема сознанија за потенцијални обврски.  
Пазарен ризик  
Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.  
Ризик на ликвидност  
Друштвото го апсолвира со контрола на паричниот тек и атомизирање на депозити во големи македонски банки кои работат со лиценца издадена од НБРСМ.

#### 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	0	0	111.700	497.744.462	0	497.856.162
Зголемување			0			0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	0	0	111.700	497.744.462	0	497.856.162
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	0	0	51.399	497.744.462	0	497.795.861
Амортизација			22.340			22.340

<b>Намалување</b>						
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	0	0	73.739	497.744.462	0	497.818.201
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	0	0	37.961	0	0	37.961
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	0	0	60.301	0	0	60.301

<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)			61.700	497.744.462		497.806.162
Зголемување			50.000			50.000
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	0	0	111.700	497.744.462	0	497.586.162
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)			30.850	497.744.462		497.775.312
Амортизација			20.549			20.549
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	0	0	51.399	497.744.462	0	497.795.861
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	0	0	60.301	0	0	60.301
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	0	0	30.850	0	0	30.850

#### 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	15.503.219	3.663.076.855	736.560.824	11.722.602.191	16.137.743.089
Зголемување		115.178	5.620.605	178.081.943	183.817.726
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	15.503.219	3.663.192.033	742.181.429	11.900.684.134	16.321.560.815
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)		1.849.469.090	605.142.385		2.454.611.475
Амортизација		92.271.611	24.669.476		116.941.087
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)		1.941.740.701	629.811.861		2.571.552.562
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	15.503.219	1.721.451.332	112.369.568	11.900.684.134	13.750.008.253
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	15.503.219	1.813.607.765	131.013.086	11.700.602.190	13.682.726.260

<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	8.972.729	3.642.862.378	735.818.904	11.348.267.720	15.735.921.731
Зголемување	6.530.490	20.214.477	1.313.472	374.334.470	402.392.909
Намалување			571.553		571.553
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	15.503.219	3.663.076.855	736.560.823	11.722.602.190	16.137.743.087
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)		1.757.601.953	563.891.107		2.321.493.060
Амортизација		91.867.137	41.656.630		133.523.767
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)		1.849.469.090	605.547.737		2.455.016.827
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)</b>	<b>15.503.219</b>	<b>1.813.607.765</b>	<b>131.013.086</b>	<b>11.722.602.190</b>	<b>13.682.726.260</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)</b>	<b>8.972.729</b>	<b>1.885.260.425</b>	<b>170.517.746</b>	<b>11.348.267.720</b>	<b>13.413.018.620</b>

#### 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

#### 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	137.821.300	111.932.896
Побарувања од купувачи во странство	480.155	911.960
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Ведносно усогласување на побарувања		
Вкупно:	<b>138.301.455</b>	<b>112.844.856</b>

#### 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	1.328.794.449	1.294.327.191
Парични средства во денарска благајна		
Девизна сметка	3.606.930	4.871.156
Девизна благајна		
Вкупно:	<b>1.332.401.379</b>	<b>1.299.198.347</b>

#### 13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2024		Состојба		31.12.2024	
			%	зголем.	намал.		%
2024 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	0					
	Правни лица	3.783.529.391				3.783.529.391	

	Откупени сопствени акции					
Приоритетни акции	ФПИО					
Вкупно:		3.783.529.391				3.783.659.391
2023 (претходна година)		01.01.2023	%	Состојба		31.12.2023 %
				зголем.	намал.	
Обични акции		3.579.273.889		204.255.502		3.783.529.391
						0
Приоритетни акции						0
Вкупно:		3.579.273.889		204.255.502		3.783.529.391

#### 14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		1.496.426.013	5.820.025.682
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		1.496.426.013	5.820.025.682

#### 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	47.197.744	35.801.886
Добавувачи во странство	1.897.114	3.855.641
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	49.094.858	39.657.527

#### 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	5.603.985.370	1.269.994.601
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	5.603.985.370	1.269.994.601

#### 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	474.712.309	412.099.708
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	474.712.309	412.099.708

#### 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:	0	0

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	101.481	698.947
Трошоци за саеми		
Наемнина	4.764.066	2.947.422
Дневници за службени патувања и патни трошоци	427.472	868.688
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	3.350.743	3.517.091
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Премии за осигурување	8.929.152	11.885.398
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2.240.598	2.109.629
Трошоци за ревизија	514.240	327.250
Трошоци за останати интелектуални услуги	1.407.839	1.893.407
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	19.470.648	61.785.553
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>41.206.239</b>	<b>86.033.385</b>

## 20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

### 5. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА

Во посебните податоци за системот за државна евиденција ( Образец ДЕ ) искажани се податоци од работењето во период од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година (претежно податоци од билансот на успех) прегрупирани на посебен начин како што ги бара државната евиденција.

### 6. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ

Овој образец ги искажува остварените приходи по дејностите определени според националната класификација на дејностите. Сиот вкупен приход на НОМАГАС АД Скопје е остварен од дејноста цевководен транспорт (шифра 49.500 според националната класификација на дејности).

### ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ

Во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, НОМАГАС АД Скопје оствари расходи во висина од 336.649.444,00 денари, кои се прикажани во Табела 1.

Табела 1: Табела на вкупно остварени трошоци во период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Број на konto	Опис на konto	Остварени трошоци 01.01.2024 - 31.12.2024
401	Трошоци за материјали	10,770,616.00
401	Надоместок за неутралност за 2023 година	44,611,637.00
403	Трошоци за енергија	4,129,364.00
405	Трошоци за резервни делови и материјали	59,443.00
408	Трошоци за ситен инвентар	2,612,347.00
410	Транспортни услуги	101,481.00
411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2,675,504.00
412	Над. усл. за изработка на добра и извршување на услуги	22,999.00

413	Услуги за одржување и заштита	12,164,370.00
414	Наем - лизинг	4,764,066.00
415	Комунални услуги	472,804.00
419	Останати услуги	7,689,152.00
421	Плата и надоместоци на плата	84,701,183.00
422	Останати трошоци за вработените	6,898,410.00
432	Трошоци за амортизација	116,963,427.00
440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	427,472.00
441	Надоместоци на трошоци на вработени и подароци	79,700.00
442	Трошоци за надомест и други примања на членови на ОД	3,350,743.00
444	Трошоци за репрезентација	621,823.00
445	Трошоци за осигурување	8,929,152.00
446	Трошоци за платен промет и банкарски услуги	2,240,598.00
447	Даноци кои не зависат од резултатот, чл. и други давачки	732,274.00
449	Останати трошоци на работењето	1,922,078.00
464	Кусоци, кало, расипување, кршење	19,113,842.00
468	Казни, пенали и друго	57,652.00
469	Дополнително утврдени трошоци	299,154.00
474	Расходи врз основа на камати од раб. со неповрзани друштва	212,271.00
475	Расходи врз основа на негативни курсни разлики	25,884.00
479	Останати финансиски расходи	0.00
	<b>ВКУПНО</b>	<b>336,649,444.00</b>

\***Кonto 442** - Трошоци за надомест и други примања на членови на Одбор на директори;

Трошоците на ова konto изнесуваат 3.350.743,00 денари и тоа согласно Одлуката број 02-145/12 од 15.02.2023 година:

- Претседател и независен неизвршен член Ристо Талевски, месечен паушал во нето износ од 65.000,00 денари, заклучно со 02.07.2024 година
- Неизвршен член Рафиз Аљити, месечен паушал во нето износ од 60.000,00 денари, заклучно со 21.08.2024 година
- Неизвршен независен член Бетиане Китев, месечен паушал во нето износ од 60.000,00 денари, заклучно со 21.08.2024 година
- Неизвршен член Дарко Башовски, месечен паушал во нето износ од 60.000,00 денари, заклучно со 21.08.2024 година
- Претседател и неизвршен член Крсте Миладинов, месечен паушал во нето износ од 65.000,00 денари, почнувајќи од 21.08.2024 година
- Неизвршен член Хајриз Бучи, месечен паушал во нето износ од 60.000,00 денари, почнувајќи од 21.08.2024 година
- Неизвршен независен член Огнен Димитров, месечен паушал во нето износ од 60.000,00 денари, почнувајќи од 21.08.2024 година
- Неизвршен член Бошко Стефановски, месечен паушал во нето износ од 60.000,00 денари, почнувајќи од 21.08.2024 година

\***Кonto 464** - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење во висина од 19.113.842,00 денари

На оваа група на трошоци и припаѓаат трошоците за техничката загуба во висина од 8.551.873,00 денари (за техничката загуба од 3.080.374 kWh природен гас), која е во рамките на дозволената загуба под 0,5 % од количините на природен гас на влез, како и трошоците за кусок по месечни пописи на природен гас од нетипичниот магацин за природен гас во месеците февруари, август, октомври и декември во висина од 8.950.809,00 денари за 3.402.822 kWh природен гас.

Пописот се изработува врз основа на отчитани вредности од верифицирани мерила, пломбирани и одобрени од Бирото за метрологија при Министерството за енергетика рударство и минерални сировини на РСМ. Со пописот се определува залихата на природен гас во Системот за пренос на природен гас.

Количината на природен гас, како залиха во системот е променлива и зависи од следните фактори:

- системите за пренос на природен гас во соседните земји кои директно влијаат на работата на нашиот систем;
- моменталните оптеретувања и режим на работа на системот за пренос на природен гас, односно интензитетот на користење на влезовите и излезите од системот;
- грешки во мерењето, оштетувања и ремонтни работи за санација на системот;
- количините на природен гас за сопствени потреби;
- техничката и технолошка загуба на природен гас.

\*Кonto 469 – дополнително утврдени трошоци

Средствата во висина од 299.154,00 денари кои подолг временски период се водат на преодни конта за инвестиции во тек, согласно Предлогот на поткомисијата за попис на основни средства, по усвојувањето на Годишниот извештај за извршниот попис (инвентаризација) на средства и изворите на средствата на Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, со состојба на 31.12.2024 година од страна на Одборот на директори, добија третман на трошоци (останати расходи).

Се работи за средства кои во сметководствената евиденција на НОМАГАС АД Скопје се книжени на преодни конта за материјални средства во подготовка и истите се евидентирани пред статусната промена во сметководството на ГА-МА АД - Скопје.

\*Кonto 474/5/9 – финансиски расходи

Расходите на ова konto во висина од 238.155,00 денари се однесуваат на: расходи врз основа на камати од работење со неповрзани друштва во висина од 212.271,00 денари, расходи врз основа на негативни курсни разлики во висина од 25.884,00 денари..

#### ➤ Остварени Приходи

Номагас АД Скопје, во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година оствари вкупен приход од 485.875.602,00 денари.

Вкупниот приход е искажан во Табела 2 .

Табела 2 - Табела на вкупно остварен приход во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година.

Број на konto	Опис на konto	Остварени приходи 01.01.2024 - 31.12.2024
740	Приходи од пренос на природен гас	427,437,816.00
740	Приходи од услуги	2,270,125.00
741	Надоместок од неутралност за 2023 година	44,611,637.00
745	Приходи по основ на сопствен транспорт	392,730.00
764	Приходи од утврден вишок по попис на природен гас и Годишен попис на основни средства	10,504,716.00
769	Останати приходи	578,399.00
774	Приходи по основ на камати од работење	65,145.00
775	Приходи од позитивни курсни разлики	15,036.00
	<b>ВКУПНО</b>	<b>485,875,602.00</b>

Од табелата број 2, во која се прикажани вкупно остварените приходи, може да се согледа дека најголемиот дел од приходот во висина од 427.437.816,00 денари е остварен од основната дејност пренос на природен гас, согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2024 година и тоа:

- 0,1289 денари/kWh за производители на топлинска и електрична енергија во комбинирани постројки;
- 0,1418 денари/kWh за производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи;
- 0,1482 денари/kWh за потрошувачи со помала потрошувачка од 150.000 nm<sup>3</sup> во претходната година
- Согласно Анекс бр.1 од 26.06.2024 година со наш архивски број 09-3369/1 склучен со ТЕ-ТО АД Скопје, за количини поголеми од 58.500 MWh, а помали или еднакви од 292.500 MWh во месеците од мај до јуни.

\*Кonto 740 - приходи од неповрзани друштва, пренос на природен гас, во висина од 427.437.816,00 денари.

НОМАГАС АД Скопје, како компанија која врши енергетска дејност пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, пренесе 3.733.191.145 kWh природен гас.

Во вкупно пренесените количини, најголемо учество од 72,96 % има потрошувачот ТЕ-ТО .

Пренесени количини во kWh по месеци искажани се во Табела 3.

kWh	TE-TO	ЕСМ Продажба	Макпетрол	Промгас	ДТИРЗ	Гастејнер ДОО	Гама Гас Трејд	Вкупно
Јануари	348,420,024	98,042,588	26,130,588	29,747,245	0	923,550	0	503,263,995
Февруари	305,583,734	67,381,634	24,210,266	25,369,017	0	1,232,656	0	423,777,307
Март	130,187,639	80,558,366	25,209,857	17,728,952	0	1,236,127	0	254,920,941
Април	55,180,742	31,128,437	26,754,808	13,995,635	3,962,985	1,685,011	0	132,707,618
Мај	0	0	25,243,653	11,115,096	3,368,460	1,377,599	0	41,104,808
Јуни	169,984,958	0	18,836,740	9,728,731	3,661,015	1,913,773	0	204,125,217
Јули	301,345,327	0	24,991,477	8,473,397	2,828,372	1,734,485	0	339,373,058
Август	339,494,453	0	24,361,581	9,222,340	3,395,008	3,319,990	0	379,793,372
Септември	312,299,641	0	24,512,040	8,710,549	3,461,841	3,451,382	0	352,435,453
Октомври	132,335,238	20,364,609	23,007,142	12,436,051	4,298,831	4,257,291	438,847	197,138,009
Ноември	344,205,054	62,996,401	26,210,232	22,346,873	5,673,786	3,606,442	2,332,055	467,370,843
Декември	284,630,503	92,694,716	25,190,867	23,736,716	6,061,368	2,028,209	2,838,248	437,180,627
<b>ВКУПНО</b>	<b>2,723,667,313</b>	<b>453,166,751</b>	<b>294,659,251</b>	<b>192,610,602</b>	<b>36,711,666</b>	<b>26,766,515</b>	<b>5,609,150</b>	<b>3,733,191,248</b>

**\*Кonto 740 - приходи од услуги**

Приходите во висина од 2.270.125,00 денари се согласно Договор за приклучок на Новапор ДООЕЛ Охрид на системот за пренос на природен гас (вкупен износ на Договор за приклучок 6.588.675,00 денари).

**Кonto 741 - надоместок за неутралност за 2023 година**

Согласно правилата за балансирање на системот за пренос на природен гас (Службен весник бр.285 од 28.12.2022 година), НОМАГАС АД Скопје води финансиска балансна сметка со цел да се постигне неутралност во однос на приходите и расходите за дејствијата за балансирање на системот.

Периодот на порамнување на финансиската сметка може да биде од три до дванаесет месеци.

На 31.12.2023 година. Финансиското салдо од услугата за балансирање е позитивно, што означува суфицит во висина од 45.051.052,00 денари на сметката за неутралност (приходи поголеми од расходи).

Во текот на 2024 година, на сите балансно одговорни страни, со доставувањето на фактурите за пренос на природен гас, им се доставени и книжни одобренја, со кои суфицитот на балансната сметка за 2023 година во висина од 45.051.052 денари е намален за 44.611.637,00 денари, а со тоа и салдото на контото 29300 ( повеќе остварен приход од услугата за балансирање во 2023 година) е намалено за истиот износ.

Остатокот од повеќе остварениот приход во 2023 година во висина од 439.415 денари, ќе се земе во предвид при пресметката на тарифата за неутралност по која ќе се пресметува надоместокот за неутралност во 2025 година.

Повеќе остварениот приход од услугата за балансирање на системот за пренос на природен гас во 2024 година изнесува 34.152.012,00 денари.

\* **Кonto 745** – приходи од сопствен транспорт на природен гас за сопствени потреби во висина од 392.730,00 денари.

\***Кonto 764** - приходи од утврден вишок по попис на природен гас во висина од 10.484.130,00 денари, за количина од 3.775.595 kWh, и приходи од утврден вишок по Годишен попис на основни средства изнесуваат 20.585,00 денари.

\***Кonto 769** - останати приходи од работење во вкупен износ од 578.399,00 денари. Најголемиот дел од овие приходи се од надомести на штети од осигурителните компании.

\***Кonto 774** - приходи врз основа на камати од работење со неповрзани друштва Ова konto ги содржи приходите од камата на орочен депозит во висина од 20.000.000,00 денари во Стопанска Банка, како и камати за дадени гаранции како парично обезбедување.

\***Кonto 775** - приходи од позитивни курсни разлики Тоа се приходи кои настануваат од курсните разлики при плаќањето на девизните фактури од добавувачи во странство.

Количините на пренесен природен гас и тарифата за пренос и управување со системот за пренос на природен гас се основните фактори кои секогаш ја детерминираат успешноста во работењето на Друштвото.

Во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, НОМАГАС АД Скопје, како оператор на системот за пренос на природен гас, оствари вкупни приходи во висина од 485.875.602,00 денари, и расходи во висина од 336.649.444,00 денари.


Повисоките приходи од расходите на Друштвото остварија добивка пред оданочување во висина од 149.226.158,00 денари, а по намалувањето со данок на добивка во висина од 9.383.706,00 денари, нето добивката изнесува 139.842.452,00 денари.

## Резиме

Работењето на НОМАГАС АД Скопје се заснова на Програмата и Плановите за работењето на за 2024 година и на препораките и укажувањата на единствениот акционер, Одлуките, Заклучоците и препораките на Одборот на директори, а во согласност со законската регулатива. Со оглед на промена на составот на Одборот на директори, се констатира дека е наследена недоволна и спора реализација на Програмата и Плановите за работењето на Друштвото за 2024 година, посебно за пополнување и ставање во употреба изградените гасоводи Делница Клевовце - Блок станица 5, Делница Блок станица 5 - Неготино, Делница Неготино - Битола и Делница Скопје – Гостивар, од причини што претходно многу се доцнело. Со оглед на наведеното, започнато е да се дава посебна важност и се започнати активности во насока на надминување на ваквата состојба.

### Изработиле:

Жанета Абдула  
Виолета А. Спасова  
Лиса Баута Шахири  
Владимир Гуровски  
Оливера Костанчева  
Валентина Тасевска  
Иван Трајковски  
Маја Целеска  
Александар Арсиќ  
Снежана Чолак Мојсов  
Емилија Стерјовска



НОМАГАС АД Скопје  
Одбор на директор  
Претседател  
Крсте Миладинов

**ПРИЛОГ 2 - ГОДИШНА СМЕТКА**

ЕМБС: 07649401

Целосно име: НОМАГАС АД Скопје, NOMAGAS SHA Shkup, NOMAGAS JSC Skorje.

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	13.750.046.216,00			13.682.786.563,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	37.961,00			60.301,00
8	-- Останати нематеријални средства	37.961,00			60.301,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	13.750.008.255,00			13.682.726.262,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.736.954.551,00			1.829.110.984,00
11	-- Земјиште	15.503.219,00			15.503.219,00
12	-- Градежни објекти	1.721.451.332,00			1.813.607.765,00
13	-- Постројки и опрема	101.328.339,00			108.881.489,00
14	-- Транспортни средства				880.419,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	11.041.231,00			21.251.179,00
18	-- Материјални средства во подготовка	11.900.684.134,00			11.722.602.191,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.872.320.675,00			1.744.717.302,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	298.752.487,00			298.206.683,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	298.752.487,00			298.206.683,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	146.166.809,00			120.312.272,00
47	-- Побарувања од купувачи	138.301.455,00			112.844.856,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	7.860.934,00			2.159.722,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				5.307.694,00
50	-- Побарувања од вработените	4.420,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	95.000.000,00			27.000.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	75.000.000,00			7.000.000,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	20.000.000,00			20.000.000,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.332.401.379,00		1.299.198.347,00
60	-- Парични средства	1.332.401.379,00		1.299.198.347,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)			8.774.997,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	15.622.366.891,00		15.436.278.862,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	4.098.141.015,00		3.958.298.563,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.783.529.391,00		3.783.529.391,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7.625,00		7.625,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	401.666.527,00		325.639.139,00
72	-- Законски резерви	79.404.556,00		75.603.187,00
74	-- Останати резерви	322.261.971,00		250.035.952,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	226.904.980,00		226.904.980,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	139.842.452,00		76.027.388,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	7.234.292.818,00		7.180.441.157,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.496.426.013,00		5.820.025.682,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.496.426.013,00		5.820.025.682,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.737.866.805,00		1.360.415.475,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	49.094.858,00		38.512.265,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	16.298.450,00		1.145.262,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати			26.515,00
100	-- Обврски кон вработените	17.662,00		409,00
101	-- Тековни даночни обврски	15.803.666,00		13.298.738,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	52.659.719,00		37.136.556,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	5.603.985.370,00		1.269.994.601,00
108	-- Останати краткорочни обврски	7.080,00		301.129,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	4.289.933.058,00		4.297.539.142,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	15.622.366.891,00		15.436.278.862,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	485.795.421,00			444.203.610,00
202	-- Приходи од продажба	474.712.309,00			412.099.708,00
203	-- Останати приходи	11.083.112,00			31.745.536,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				358.366,00

<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	336.411.289,00			357.182.445,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	62.183.405,00			23.510.012,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	27.890.374,00			32.939.154,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	16.997.939,00			19.976.024,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	92.905.496,00			84.892.360,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	55.843.289,00			52.154.025,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.139.437,00			4.872.979,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	23.718.459,00			22.219.444,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	8.204.311,00			5.645.912,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	116.963.427,00			133.546.261,00
<b>221</b>	-- Резервирања за трошоци и ризици				533.081,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	19.470.648,00			61.785.553,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	80.181,00			97.145,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	65.145,00			64.192,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	15.036,00			32.953,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	238.155,00			1.951.794,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	212.271,00			154.400,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	25.884,00			163.350,00
<b>243</b>	-- Останати финансиски расходи				1.634.044,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	149.226.158,00			85.166.516,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	149.226.158,00			85.166.516,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	9.383.706,00			9.139.128,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	139.842.452,00			76.027.388,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	84,00			77,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	139.842.452,00			76.027.388,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	139.842.452,00			76.027.388,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	139.842.452,00			76.027.388,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	139.842.452,00			76.027.388,00
<b>289</b>	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	139.842.452,00			76.027.388,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

<b>609</b>	-- Земјишта	15.503.219,00		15.503.219,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.721.451.332,00		1.813.607.765,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	8.102.030,00		17.620.055,00
<b>623</b>	-- Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)			11.722.602.191,00
<b>625</b>	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	75.000.000,00		7.000.000,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	146.162.389,00		115.004.578,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)			5.307.694,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	146.166.809,00		
<b>633</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	3.783.529.391,00		3.783.529.391,00
<b>634</b>	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	7.100.411.383,00		7.090.020.283,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	63.496.194,00		39.657.527,00
<b>637</b>	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			301.129,00
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП			4.310.864.395,00

	092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	4.371.026.463,00		
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	474.712.309,00		412.099.708,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)			412.099.708,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	474.712.309,00		
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	11.083.112,00		31.745.536,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	10.770.616,00		23.510.012,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.169.633,00		1.086.168,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	411.898,00		322.029,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	296.425,00		233.606,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	112.548,00		113.065,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.701.956,00		1.558.945,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	59.443,00		83.143,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.326.647,00		677.815,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	33.331,00		6.287,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	68.150,00		692.435,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	39.213,00		75.106,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)			187.073,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.764.066,00		2.947.422,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)			105.803,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	178.117,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.228.882,00		1.815.792,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	87.254,00		202.882,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	427.472,00		868.688,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	140.766,00		217.470,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	42.436,00		37.498,00

<b>706</b>	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)				1.430.424,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	3.350.743,00			3.517.091,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	579.387,00			415.512,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	5.687.638,00			7.657.648,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.240.598,00			2.109.629,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	732.275,00			693.469,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.922.079,00			2.220.657,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	57.652,00			34.329,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	84,00			79,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	84,00			79,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>4428</b>	- 49.500 - Цевководен транспорт	485.875.602,00			

Потпишано од:

ZhANETA ABDULA

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Одбор на директори во состав на неизвршни членови во својство на надзор Крсте Миладинов – Претседател на Одборот на директори и неизвршен член, Огнен Димитров – неизвршен независен член, Хајриз Бучи – неизвршен член и Бошко Стефановски – неизвршен член (во натамошниот текст: Одбор на директори) по разгледување на конечниот Извештај на независниот ревизор за годината што завршува на 31 декември 2024 го донесе следниот писмен извештај и изјаснување по резултатите од извршена ревизија спроведена од овластениот ревизор КРЕСТОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛТ Скопје и мислењето со резерва на ревизорот на финансиските извештаи:

### ИЗВЕШТАЈ

по спроведена ревизија од страна на овластениот ревизор Бр. пр. 02-5823/1  
и изјаснување на неизвршните членови за резултатите од извршената ревизија за 2024 година  
21.11.2025 год. viii.  
Скопје - Shkup

По однос на точка 3 од параграфот основа за мислење со резерва од Извештајот на ревизорот, цитат: *Како што е обелоденето во белешката 13 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2024 година залихата изнесува 298,753 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури за проверка на движењето на залихата на материјали, потврдивме дека најголем дел од залихата на материјали во износ од 251,468 илјади денари нема движење во годината. Ова претставува индикатор за можно обезбедување на залихата за кое ние не бевме во состојба да утврдиме дали и во колкав износ треба да се намали вредноста на залихата со цел прикажување по пониската од набавната и нето реализационата вредност, согласно барањата на Меѓународниот сметководствен стандард 2 - Залихи и не бевме во состојба да ги потврдиме корекциите кои би биле неопходни во однос на евидентираниите залихи и на елементите кои го сочинуваат извештајот за сеопфатна добивка.*

#### Заклучок на неизвршните членови:

Со оглед да немало движење на залихите во годината што констатира и ревизијата во мислења со резерва Точка 3, очигледно постоеле основани причини за неодобрените Финансиски извештаи и работење на Друштвото во 2023 година бидејќи непостоеало домаќинско работење во 2023 година како последица на работењето на тогашните органи на управување спротивно на должното внимание на уреден и совесен трговец, што предизвикало дополнително продолжување на претходно наследените напластени недостатоци во работењето со средствата на Друштвото.

Нефункционална залиха на цевки предвремено набавени, наследен пропуст од работењето на правниот претходник ГА-МА АД Скопје како последица на нерационално и нерегуларно вршење на набавки пред да настане потребата од набавки, во конкретниот случај проектот гасоводен прстен во Град Скопје, поради што се истакнуваат ревизорски мислења со резерва за значителна вредност на цевки во залиха по основ на неупотребени цевки.

Со оглед на тоа Одборот на директори на НОМАГАС АД Скопје го имаше во предвид така изразеното мислење со резерва на ревизорот во точка 3 и заклучи да се задолжи извршниот директор да спрведе со надлежните секторски раководители да ги мапираат причините за тоа и да преземат мерки и соодветни Процедури за домаќинско управување со залихите согласно Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор во годината и по потреба да предложат постапки за надомест на штета спрема одговорни лица за материјална одговорност и за утврдените причини и преземете мерки писмено да го извести Одборот на директори во рок од 30 дена.

По однос на точка 1 од параграфот основа за мислење со резерва од Извештајот на ревизорот, цитат: *Како што е обелоденето во белешката 11 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2024 година, данокот на добивка изнесува 9,384 илјади денари, при чија пресметка е вклучено намалување на даночната основа за износ од 72,226 илјади денари по основ на донесена одлука од страна на собранието на акционери од 27 август 2024 година за распределба на добивката остварена во 2023 година. Притоа како што е наведено во параграфот "Останати прашања", единствениот акционер на Друштвото донел одлука за неодобрување на*

*Годишната сметка за 2023 година, неодобрување на Финансиските извештаи за 2023 година, и неодобрување на Годишниот извештај за работењето за 2023 година. Врз основа на претходно наведеното, Друштвото го потценило износот на пресметан данок на добивка за 2024 година:*

#### **Заклучок на неизвршните членови:**

Документарна основа за данок на добивка претставува Документот Даночен биланс според ЗДД, па со оглед на тоа да се провери дали НОМАГАС АД Скопје има обврска заедно со документот даночен биланс за 2024 да ги доставува и одлуките од собрание за неодобрени годишен извештај за работата и финансиски извештаи за 2023 година со одлука за распределба добивка за реинвестиции за 2024 година до надлежниот орган УЈП. Но сепак препорачливо е да НОМАГАС АД Скопје побара од УЈП дополнително писмено мислење и/или да изврши надворешна контрола по нивна оценка, за да се утврди според која релеватна документациона основа се одредува реинвестирана добивка во 2024 година, ако за 2023 година била донесена одлука за неодобрен извештај за работата и финансиските извештаи. Дали постои сомнеж и ризик од евентуална основаност на истакнатото мислење со резерва на ревизорот во Точка 1 во Ревизорски извештај за 2024 година, односно дали образецот Документ Даночен биланс пропишан со прописите за данок или пак одлука на собрание со која се одобрува или неодобрува финансиски извештаи, годишна сметка или слично е основа за да се заклучи дека е потценет износот на данокот на добивката.

Дополнително, во однос на изразеното мислење со резерва за евентуални даночни импликации од распоредена добивка за инвестиции поради одлука за неодобрени Финансиски извештаи за 2023 година, Одборот заклучи да се побара од УЈП мислење по повод изразеното мислење со резерва, да се произнесат Секторот за правни работи и експропријација и Секторот за финансии и комерција на Друштвото за тоа дали постојат даночни факти за основаност за даночна импликација во Друштвото и потоа да се побара од УЈП да изврши надворешна контрола на добивката согласно наведената причина да изрази и мислење со резерва дека неусвоените Финансиски извештаи за 2023 година дали навистина се основа за даночна импликација на добивката распоредена за реинвестирана добивка во 2024 година.

По однос на точка 2 од параграфот основа за мислење со резерва од Извештајот на ревизорот, цитат: *Како што е обелоденето во белешката 12 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2024 година, земјиштето, недвижностите и опремата изнесуваат 13,750,008 илјади денари и вклучуваат вложувања во тек во износ од 11,900,684 илјади денари. Во овој износ се вклучени затезни камати кои произлегуваат од ненавремено подмирување на долговите по основ на кредит во износ од 520,054 илјади денари, од кои делот кој се однесува на 2024 година изнесува 10,391 илјади денари. Врз основа на претходно наведеното, Друштвото ја преценило добивката за годината во износ од 10,391 илјади денари и акумулираната добивка за износ од 509,663 илјади денари:*

#### **Заклучок на неизвршните членови:**

Одборот на директори по оваа точка се изјасни да за каматите се задолжи Извршниот директор да утврди со претходните надлежни службеници за изготвување на финансиските извештаи дали постои неправилно прокнижување на затезни камати на кредити како да не се трошоци туку се инвестиции во тек или не.

Во однос на дополнително настанатата конверзија на долгот, каматите и затезните каматите во основната главнина настаната во 2025 година, Одборот на директори смета дека е надминато и прашањето во истакнатото мислење со резерва по Точка 2 и надминат е евентуален ризик по средства на Друштвото и работењето на Друштвото.

